

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 138 Год. LXV | Вторник, 17 ноември 2009

Цена на овој број е 260 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2645. <b>Закон</b> за грбот на Република Македонија.....	3	2653. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – собирен кварц на ДПТУ „Виана компани“ ДООЕЛ	
2646. <b>Одлука</b> за избор на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	6	увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. Садоица“, општина Чашка.....	19
2647. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	6	2654. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје.....	19
2648. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	6	2655. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за основање на водостопанство „Прилепско Поле“.....	20
2649. <b>Одлука</b> за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	7	2656. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	20
2650. <b>Закон</b> за медијација (Пречистен текст)	7	2657. <b>Одлука</b> за прифатливост на предлогот за прогласување на интегралната целина Раткова Скала, на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата...	20
2651. <b>Уредба</b> за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати.....	13	2658. <b>Одлука</b> за распишување Оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	20
2652. <b>Одлука</b> за основање на водостопанство „Полог“ – Гостивар.....	17		

	Стр.		Стр.
2659.		2672.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје	21	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.....	24
2660.		2673.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес.....	21	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ во Пробиштип.....	24
2661.		2674.	
<b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци.....	21	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип	24
2662.		2675.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје.....	21	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.....	24
2663.		2676.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола..	22	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	25
2664.		2677.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.....	22	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на јавната установа Национален парк, Пелистер, Битола.....	25
2665.		2678.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити...	22	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	25
2666.		2679.	
<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско езеро“ – Стар Дојран.....	22	<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	25
2667.		2680.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за Железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	23	<b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	25
2668.		2681.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ - Скопје.....	23	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово.....	26
2669.		2682.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“	23	<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Штип.....	26
2670.		2683.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник од советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип.....	23	<b>Решение</b> за разрешување од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....	26
2671.		2684.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје....	24	<b>Решение</b> за разрешување од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаца.....	26
		2685.	
		<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.....	27

	Стр.		Стр.
2686.		2694.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести - Охрид	27	<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.....	29
2687.		2695.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје.....	27	<b>Решение</b> за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	29
2688.		2696.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.....	27	<b>Правилник</b> за содржината и начинот на преносот на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух	29
2689.		2697.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје	27	<b>Правилник</b> за методологијата за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух.....	31
2690.		2698.	
<b>Решение</b> за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	28	<b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	65
2691.		2699.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	28	<b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	65
2692.		2700.	
<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ здравствен дом - Неготино.....	28	<b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	65
2693.		2701.	
<b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.....	28	<b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	65
		2702.	
		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	66
		2703.	
		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	66
		2704.	
		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	66
		2705.	
		<b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	66
		2706.	
		<b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	67
		<b>Огласен дел</b> .....	1-76

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2645.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРБОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за грбот на Република Македонија,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4762/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ГРБОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Со овој закон се уредува грбот на Република Македонија.

### Член 2

(1) Грбот на Република Македонија претставува поле опкружено со житни класје кои се поврзуваат на врвот, испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја, што се поврзани на дното со лента прошарана со народни мотиви.

(2) Среде во полето се оцртува планина во чие подножје тече река, а зад планината изгрева сонце.

### Член 3

Ликовно-графичкиот приказ на грбот на Република Македонија е составен дел на овој закон.

### Член 4

(1) Органите на државната и локалната власт и други органи, организации, институции, установи и правни лица се должни да ја усогласат употребата на грбот согласно со овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Употребата на грбот на обрасците за лични документи ќе се применува во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Издадените патни исправи, лични карти и други лични документи, се употребуваат до денот на нивното важење.

(4) Издадените банкноти, метални пари, државни и вредносни хартии, се употребуваат пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(5) Банкноти, метални пари, државни и вредносни хартии по истекот на рокот утврден во ставот (4) од овој член можат да се заменат но не и да се употребуваат.

(6) Со денот на влегувањето во сила на овој закон употребата на грбот при печатењето на обрасци за лични документи, патни исправи, лични карти и други лични документи, како и при издавањето на банкноти, метални пари, државни и вредносни хартии ќе се врши во согласност со овој закон.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.



## L I G J PËR STEMËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

### Neni 1

Me këtë ligj rregullohet stema e Republikës së Maqedonisë.

### Neni 2

(1) Stema e Republikës së Maqedonisë, paraqet fushë të rrethuar me kallinj gruri të cilët bashkohen në majë, të thurur me fryte prej afioni dhe gjethe duhani, të cilat janë të lidhura në fund me shirit të zbukuruar me motive popullore.

(2) Në mes të fushës duket mali në rrëzën e të cilit rrjedh lumi, ndërsa prapa malit lind dielli.

### Neni 3

Paraqitja grafike-artistike e stemës së Republikës së Maqedonisë, është pjesë përbërëse e këtij ligji.

### Neni 4

(1) Organet e pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organet, organizatat, institucionet, entet dhe personat tjerë juridikë, janë të obliguar që ta harmonizojnë përdorimin e stemës në pajtim me këtë ligj, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Përdorimi i stemës në formularët e dokumenteve personale, do të zbatohet në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(3) Dokumentet e udhëtimit, letërnjoftimet dhe dokumentet tjera personale të lëshuara, përdoren deri në ditën e vlefshmërisë së tyre.

(4) Bankënotat, monedhat, letrat shtetërore dhe me vlerë, të emetuara, përdoren pesë vite nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(5) Bankënotat, monedhat, letrat shtetërore dhe me vlerë, pas kalimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni, mund të ndërrohen por jo edhe të përdoren.

(6) Me ditën hyrjes në fuqi të këtij ligji, përdorimi i stemës gjatë botimit të formularëve për dokumente personale, dokumente udhëtimi, letërnjoftime dhe dokumente tjera personale, si dhe gjatë emetimit të bankënotave, monedhave, letrave shtetërore dhe me vlerë, do të kryhet në pajtim me këtë ligj.

### Neni 5

Ky ligj hyn fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".



**2646.**

Врз основа на член 144 став 3 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007, 103/2008 и 161/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО**

I. За членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво се избираат:

1. Миле Гиновски, социолог - истражувач,
  2. Невена Петровска, советник - педагог,
  3. Татјана Ристова - Димова, дипломиран психолог,
  4. Ана Андова, претседател на Комората на психолози на Република Македонија,
  5. Лефкија Гажовска, дипломиран технолошко-металуршки инженер,
  6. Проф д-р Гордана Бужаровска, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје,
  7. Проф д-р Владимир Ортаковски, претседател на НВО Здружение за заштита на правата на детето,
  8. М-р Крсте Маљановски, дипломиран психолог, магистер по правни науки,
  9. Тања Кикерекова, раководител на Одделението за човекови права во Министерството за правда,
  10. Ардијан Муча, државен советник за социјална заштита во Министерството за труд и социјална политика,
  11. Реџеп Али Чуџи, директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците во Министерството за образование и наука,
  12. Лилјана Јаковчевска, виш полициски советник за малолетничка деликвенција и социопатолошки појави во Министерството за внатрешни работи,
  13. Дана Миловановиќ, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство - Скопје,
  14. Роза Георгиева, државен советник во Врховниот суд на Република Македонија и
  15. Наим Цами, адвокат од Адвокатската комора на Република Македонија.
- II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4763/1  
16 ноември 2009 година на Собранието на Република  
Скопје  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**2647.**

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)**

I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008, 106/2008 и 147/2008), во точката 1 под а) за шеф на Делегацијата, зборовите: „Оливер Шамбевски“ се заменуваат со зборовите: „Александар Николоски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4764/1  
16 ноември 2009 година на Собранието на Република  
Скопје  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**2648.**

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006, 77/2008 и 85/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)**

I. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008, 106/2008, 125/2008 и 147/2008), во точката 2 Членови на Делегацијата: по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи: "6) Флора Кадриу."

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4765/1  
16 ноември 2009 година на Собранието на Република  
Скопје  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.



### Доверливост

#### Член 5

(1) Сите информации што произлегуваат или се поврзани со постапката за медијација ќе останат доверливи освен ако страните поинаку не се договорат.

(2) Одделни информации од ставот (1) на овој член нема да имаат карактер на доверливост доколку тоа се предвидува со определен закон, или доколку тоа е нужно за спроведување на спогодбата која произлегува од постапката на медијација или кога тоа го бара јавниот интерес.

### Јавност во медијацијата

#### Член 5-а

(1) Во медијацијата јавноста е исклучена.

(2) Во медијацијата учествуваат само страните или по нивно барање нивните законски застапници или полномошници.

(3) Трети лица можат да присуствуваат само со дозвола на двете страни, односно сите страни кои учествуваат во медијацијата.

### Еднаквост на страните

#### Член 6

(1) Страните имаат еднакви можности за учество во постапката за медијација, за што ќе бидат информирани на јасен и разбирлив начин од страна на медијаторот.

(2) Во водењето на постапката, медијаторот постапува еднакво со страните, имајќи ги предвид околностите на случајот.

### Достапност на информации за медијација

#### Член 7

Јавноста и страните имаат пристап до информации кои се однесуваат на постапката за медијација, а особено во врска со:

- начинот на водење на постапката,
- видовите на спорови за кои може да се води постапка на медијација,
- јазикот на кој се води постапката,
- трошоците што треба да бидат покриени од страните,
- времетраењето на постапката,
- сите значајни правила кои може да бидат применети и
- правото да поведат судска или друга постапка за решавање на спорот.

### Ефикасност

#### Член 8

Медијацијата е економична, ефикасна и брза постапка до која страните имаат лесен пристап.

### Правичност

#### Член 9

(1) Во постапката за медијација се гарантира правично постапување.

(2) Страните треба да бидат поттикнувани целосно да соработуваат во постапката и да обезбедуваат информации за правично решавање на спорот.

## III. МЕДИЈАТОР

### Поим на медијатор

#### Член 10

(1) Медијатор е деловно способно физичко лице кое им помага на страните да постигнат спогодба, без право да наметне решение на спорот, во согласност со начелата на медијацијата.

(2) Медијатори можат да бидат: адвокати, дипломирани правници или лица од друга професија и други истакнати стручни и научни работници, во зависност од видот на спорот, кои завршиле обука за медијатори и ги исполнуваат условите од членот 11 на овој закон.

(3) Во постапката за медијација може да учествуваат еден или повеќе медијатори.

### Услови за медијатор

#### Член 11

(1) Медијаторот мора да ги исполнува следниве услови:

1) да има стекнато универзитетска диплома за завршено високо образование VII/I или стекнати 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија или нострифицирана диплома во странство со стекнати 300 кредити;

2) да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето;

3) да има сертификат издаден или признат од Министерството за правда за завршена обука според Програмата за обука на медијатори и

4) да биде запишан во Именикот на медијатори кој го води Комората на медијатори.

(2) Обуката за медијатори ја организира Министерството за правда или друга институција овластена од министерот за правда, најмалку два пати во текот на една календарска година.

(3) Трошоците за обука на медијатори ги сноси кандидатот кој ја посетува обуката за медијатори. Министерот за правда со подзаконски акт ја утврдува висината на реално направените трошоци за обука на медијатори и надоместокот за работата на обучувачите.

(4) Во спорови со странски елемент, медијатор може да биде и странски државјанин доколку е овластен да врши медијација во матичната држава.

(5) Министерот за правда со подзаконски акт го пропишува начинот и постапката на спроведување на обуката на медијатори.

### Престанок на својството медијатор

#### Член 11-а

(1) Својството на медијатор престанува:

1) по сопствено барање на медијаторот за бришење од Именикот на медијатори и

2) ако на медијаторот со судска одлука му биде одземена или ограничена деловната способност.



(2) Комората на медијатори во рок од 15 дена од денот на исполнувањето на условите од ставот (1) на овој член, ќе донесе одлука за престанување на својството на медијатор.

#### **Должности, права и одговорност на медијаторот**

##### **Член 11-6**

(1) Медијаторот е должен да ја води и заврши постапката на медијацијата согласно начелата на овој закон.

(2) Медијаторот не може на страните да им наметнува решение, да им дава ветувања и да гарантира одредени резултати од постапката за медијација.

(3) Медијаторот е должен да ја води и заврши постапката за медијација во рокот определен во Законот, водејќи сметка за интересите на страните.

(4) Медијаторот е должен да го пријави секое започнување на постапка за медијација, секое завршување или запирање на постапката за медијација во Регистарот за евиденција на постапките за медијација.

(5) Медијаторот има право на надоместок на трошоци и награда, согласно Тарифникот за награда и надоместок на трошоци на медијаторите.

(6) Медијаторот одговара за штетата која ќе им ја предизвика на страните со своето незаконско постапување, согласно со општите правила за надоместок на штета.

#### **Судир на интереси**

##### **Член 12**

(1) Медијаторот не може да постапува во предмети во кои има или имал личен интерес, личен, семеен или деловен однос со страна во спорот, или ако постојат други околности кои ќе предизвикаат сомнеж во неговата непристрасност.

(2) Медијаторот нема да постапува во предмети по кои претходно постапувал како судија, бил полномошник, законски застапник, арбитер или советник на една од страните.

(3) Лицето кое ќе биде предложено за медијатор е должно да ги изнесе пред страните сите околности што можат да бидат причина за основано сомневање во неговата непристрасност и независност во поглед на спорот.

(4) Од моментот на известувањето за избор на медијаторот, и во текот на целата постапка, тој без одлагање на страните ќе им ги открива околностите од ставот (2) на овој член, освен ако за тоа претходно веќе не ги информирал страните.

(5) Ако ниту една од страните, откако дознала за околностите од ставот (2) на овој член, не побара определување на друг медијатор, нема право по тој основ да ја побива спогодбата постигната во постапката за медијација.

### **IV ПОСТАПКА ЗА МЕДИЈАЦИЈА**

#### **Започнување на постапката за медијација**

##### **Член 13**

(1) Медијацијата започнува на денот кога страните во спорот во писмена форма се согласиле дека ќе учествуваат во медијација или со потпишување на изјава за согласност дека ќе учествуваат во медијација дадена на записник пред суд.

(2) Ако страната што поканила друга страна на медијација не добие одговор за прифаќањето на поканата за медијација во рок од 15 дена од денот на испраќањето на поканата или во друг пократок рок кој е утврден со поканата, се смета дека предлогот за поведување на постапка за медијација не е прифатен.

#### **Полномошник**

##### **Член 14**

(1) Доколку страните во постапката за медијација се физички лица, нивното присуство во текот на постапката за медијација е задолжително.

(2) Во постапката за медијација страните може да имаат полномошник, а полномошникот може да биде само од редот на лицата предвидени во Законот за парничната постапка.

#### **Застареност и преклузија**

##### **Член 15**

(1) Со започнување на постапка за медијација не настанува прекин на течење на роковите за застареност на побарувањето.

(2) Поведувањето на постапка за медијација не влијае на течењето на преклузивните рокови за поведување постапка утврдена со друг закон.

#### **Број и определување на медијатори**

##### **Член 16**

(1) Страните спогодбено определуваат дали постапката за медијација ќе ја спроведува еден или повеќе медијатори и спогодбено ги избираат лицата кои ќе бидат медијатори од Именикот на медијатори.

(2) Ако страните не можат да се спогодат за бројот или за лицата кои ќе бидат определени за медијатори, можат да побараат Комората на медијатори да препорача или да го определи бројот на медијатори или да определи медијатор во дадениот спор.

#### **Спроведување на постапка за медијација**

##### **Член 17**

(1) Пред почетокот на постапката за медијација, медијаторот е должен да ги запознае страните со начелата, правилата и трошоците на постапката.

(2) Во спроведување на постапката за медијација, медијаторот ќе ги почитува начелата на медијацијата, земајќи ги во предвид сите околности во предметот, интересите на страните и потребата за брзо и трајно решавање на спорот.

#### **Изнесување на предлози**

##### **Член 18**

(1) Страните и медијаторот, доколку поинаку не се договориле, можат во кое било време во текот на постапката да изнесуваат свои предлози за спогодбата со која ќе го решат спорот.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, на секоја страна и се дава можност да се произнесе по предлозите.

## Комуникација на медијаторот со страните

### Член 19

(1) Медијаторот може да комуницира со страните, заедно или одвоено.

(2) Информациите што медијаторот ги прима од која било страна во постапката, може да и ги открие на другата страна, освен оние за кои страната ќе определи дека се доверливи.

## Дозволеност на докази во други постапки

### Член 20

(1) Страните во постапката за медијација, медијаторот или било кое трето лице, вклучувајќи ги и оние кои се дел од администрацијата во постапката за медијација, не можат во арбитражна, судска или во која било друга постапка да сведочат, да се повикуваат, да предлагаат, или да изнесуваат како доказ:

1) покана од некоја страна за учество во постапка за медијација или факт дека некоја страна изразила волја да учествува во постапка за медијација;

2) изразено мислење или предлог даден од некоја страна во постапка за медијација во врска со можно решавање на спорот;

3) изјава или признание дадени од некоја страна во текот на постапка за медијација, освен ако изјавата или признание не се составен дел на постигнатата спогодба;

4) предлог даден од медијаторот;

5) факт дека некоја страна во постапка за медијација покажала подготвеност за прифаќање на предлогот за мирене од медијаторот и

6) исправа изготвена исклучително за потребите на постапка за медијација.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член важат независно од формата на информацијата или на доказите.

(3) Арбитражен совет, суд или друго надлежно владино тело не може да наложи откривање на информациите од ставот (1) на овој член. Доколку информација од ставот (1) на овој член се понуди како доказ спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член, таквиот доказ ќе се смета за неприфатлив.

(4) Доказите од ставот (1) на овој член, можат да се откријат или дозволат до оној степен до кој тоа се налага со закон или заради извршување на спогодбата.

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член важат независно дали арбитражната, судската или слична постапка се однесуваат на спор што бил предмет на медијација.

## Завршување на постапката за медијација

### Член 21

(1) Постапката за медијација завршува:

- со склучување на писмена спогодбата за решавање на спорот меѓу страните, на денот на склучувањето на спогодбата,

- со писмена изјава на медијаторот, по извршени консултации со страните, дека не се оправдани натамошните обиди за медијација, на денот на поднесувањето на писмената изјава,

- со писмена изјава од страните до медијаторот дека постапката за медијација е завршена, на денот на поднесувањето на изјавата и

- со писмена изјава на која било од страните на постапката до другите страни и медијаторот, доколку истиот е избран, дека постапката за медијација е завршена, на денот на поднесувањето на изјавата.

(2) Постапката за медијација завршува во рок до 45 дена од денот на давањето на изјава за започнувањето на постапката, без оглед на нејзиниот исход.

## Спогодба на страните

### Член 22

(1) Спогодбата постигната во постапката за медијација во писмена форма ја изготвуваат страните во постапката, или по нивно барање ја изготвува медијаторот, а ја потпишуваат страните.

(2) Потпишаната спогодба од страните, пред поведување на судската постапка, медијаторот ја заверува со свој потпис и ја пријавува во Комората на медијатори, заради упис во Регистарот за евиденција на постапките за медијација.

(3) Кога страните сакаат на спогодбата да и дадат сила на извршна исправа, содржината на спогодбата ја солемнизира нотар.

(4) Во рок од три работни дена по потпишувањето на спогодбата постигната како резултат на упатување на медијација при прекин на судска постапка, медијаторот е должен да ја достави спогодбата во суд и истата претставува основ за судско порамнување.

(5) Ако постапката за медијација се води по упатување на судот, медијаторот е должен во рок од три работни дена по завршувањето на постапката за медијација да го извести судот за начинот на завршување на постапката.

## Примена на одредби од други закони

### Член 23

(1) За ништовност и рушливост на спогодбата ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

(2) За материјалната одговорност на медијаторот ќе се применуваат општи начела за основите на одговорноста за причинување на штета според одредбите на Законот за облигациони односи.

## Трошоци на постапка за медијација и награда на медијаторот

### Член 24

(1) Во случај кога од постапката за медијација произлегуваат трошоци за страните, тие треба да бидат разумни и соодветни на значењето и вредноста на предметот на спорот и на обемот на работа на медијаторот.

(2) Секоја страна ги сноси своите трошоци од постапката за медијација, освен ако страните поинаку не се спогодат.

(3) Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот ги покриваат страните на еднакви делови, освен ако страните поинаку не се договорат.

(4) Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот во постапката за медијација се определуваат со Тарифник.

(5) Тарифникот за награда и надоместок на трошоци на медијаторите го донесува министерот за правда по претходно прибавено мислење од Комората на медијатори.

(6) Медијаторите за извршените дејствија наплаќаат:

- 1) награда на медијаторот за извршена медијација и
- 2) надоместок на трошоци.

(7) Наградата на медијаторот за извршената медијација се определува според:

1) вложениот труд и потрошеното време во постапката, согласно со Тарифникот за награда и надоместок на трошоци на медијаторите;

2) видот на спорот и

3) бројот на страните.

(8) Надоместокот на реалните трошоци на медијатори се определува според административно техничките трошоци кои ги опфаќаат трошоците потребни за започнување на постапката и нејзино спроведување.

(9) Тарифникот од став (5) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(10) Постапката за медијација може да биде бесплатна за страните во случај кога страните и медијаторот ќе се договорат за тоа или кога тоа е уредено со закон.

### Депозит

#### Член 25

(1) Медијаторот може да побара од страните да депонираат аванс за трошоците на постапката.

(2) Доколку средствата од ставот (1) на овој член не се платени во целост од двете страни во рок од осум дена од денот на барањето на медијаторот, тој може со писмена изјава да се откаже од постапката за медијација, која предизвикува дејство од денот на нејзиното изјавување.

(3) По завршувањето на постапката за медијација, медијаторот е должен на страните да им достави доказ за потрошените средства. Непотрошените средства се враќаат на страните.

**Членот 26 е избришан.**

### Упатување на медијација од страна на суд

#### Член 27

Судот во текот на првостепената постапка може да ги упати странките спорот да го решат по пат на медијација.

## V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЈАТОРИТЕ

### Комора на медијатори

#### Член 28

(1) Медијаторите се организираат во Комората на медијатори на Република Македонија.

(2) Комората на медијатори има својство на правно лице.

(3) Седиштето на Комората на медијатори е во Скопје.

### Органи на Комората на медијатори

#### Член 29

(1) Највисок орган на Комората на медијатори е Собранието на Комората.

(2) Други органи на Комората се претседателот, Управниот одбор и Надзорниот одбор на Комората.

### Собрание на Комората

#### Член 30

(1) Собранието на Комората го сочинуваат сите медијатори.

(2) Собранието на Комората ги штити угледот и честта на медијаторите и се грижи тие да ја остваруваат својата функција согласно со начелата утврдени со овој Закон и со Етичкиот кодекс на медијатори.

#### Член 31

(1) Собранието на Комората ги врши следните работи:

- го донесува Статутот на Комората,
- ја донесува Програмата за работа на Комората,
- врши упис и бришење во Именикот на медијаторите,
- го донесува Етичкиот кодекс,
- расправа за прашања непосредно поврзани со целите и задачите на здружувањето во Комората,
- усвојува извештај за работата на Комората,
- го избира претседателот на Комората,
- ги избира членовите на Управниот одбор,
- ги избира членовите на Надзорниот одбор,
- го донесува Деловникот за работа,
- се грижи и е одговорно за целесообразно користење на средствата со кои управува Комората, односно нејзините членови,
- одлучува за висината на членарината, начинот на нејзиното плаќање и користење и
- врши други работи утврдени со закон и Статутот.

(2) Со Статутот на Комората се утврдуваат начинот на работата на Комората, надлежностите на нејзините органи и други работи.

### Управен одбор на Комората на медијатори

#### Член 32

(1) Управниот одбор на Комората е извршен орган на Собранието.

(2) Бројот на членовите на Управниот одбор се уредуваат со Статутот на Комората, а начинот на работа на Управниот одбор на Комората со Деловникот за работа на Управниот одбор.

(3) Мандатот на членовите на Управниот одбор трае две години со можност за уште еден избор.

(4) Управниот одбор:

- ги подготвува седниците на Собранието на Комората,
- утврдува предлог на Статутот,
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието на Комората,
- се грижи за наплата на членарината,
- управува и одговара за средствата и имотот на Комората,
- составува предлог на периодична и годишна пресметка,
- донесува Правилник за дисциплинска одговорност на медијаторот, кој се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, Кодекс за етичко однесување на медијаторот и други акти на Комората, по претходна согласност на министерот за правда и
- одлучува за други прашања кои се во негова надлежност согласно со закон или со статут.

## Претседател на Комората

### Член 33

(1) Комората на медијатори ја претставува и застапува претседателот на Комората. Претседателот на Комората по функција е претседател на Управниот одбор на Комората.

(2) Во негово отсуство, по негово овластување или со одлука на Управниот одбор, Комората може да ја застапува и член на Управниот одбор.

(3) Претседателот на Комората ги потпишува одлуката на Собранието и на Управниот одбор.

(4) Претседателот на Комората го избира Собранието со мандат од две години, со можност за повторен избор.

## Надзорен одбор

### Член 34

(1) Комората има Надзорен одбор.

(2) Собранието на Комората ги избира членовите на Надзорниот одбор.

(3) Бројот на членовите на Надзорниот одбор се уредуваат со Статутот на Комората.

(4) Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае две години со можност за повторен избор.

## Регистар за евиденција на постапките за медијација

### Член 34-а

(1) Управниот одбор води Регистар за евиденција на постапките за медијација. Регистарот се води во Комората на медијатори од овластено вработено лице.

(2) Регистарот за евиденција на постапките за медијација содржи:

1. име, презиме и адреса односно назив и седиште на страните во спорот;

2. име и презиме на медијаторот;

3. вид на спорниот однос;

4. датум на започнување на постапката за медијација;

5. датум и начин на завршувањето на медијацијата или запирање на постапката за медијација и

6. вредност на спорот, доколку може парично да се изрази.

(3) Регистарот се води согласно со начелото на тајност и доверливост.

## Именик на медијатори

### Член 34-б

(1) Медијаторот кој има сертификат за завршена обука за медијација и ги исполнува условите согласно со член 11 на овој закон се запишува во Именикот на медијатори, кој го води Комората на медијатори.

(2) Се смета дека уписот во Именикот на медијатори е извршен на денот кога медијаторот кој ги исполнува условите предвидени со овој закон ќе достави пријава за упис во Комората.

## Надзор

### Член 35

(1) Надзор на работата на Комората на медијатори кој се однесува на спроведувањето на одредбите од овој закон, врши министерот за правда.

(2) За вршење на надзорот министерот за правда формира комисија составена од претставници на Министерството за правда. При вршењето на надзорот од страна на министерот за правда мора да биде присутен претседателот на Комората или лице овластено од него.

(3) Претседателот на Комората е должен на министерот за правда или лица овластени од него, да му овозможи пристап до сите простории и увид во евиденцијата за медијација. Поради спреченост на претседателот на Комората, по негово овластување може да го заменува член на Управниот одбор.

(4) За спроведениот надзор се прави извештај и се укажува за констатираните евентуални недостатоци и нивно отстранување.

(5) Еден примерок од извештајот за спроведениот надзор, задолжително се доставува до Комората на медијатори.

## VI Преодни и завршни одредби

### Член 36

(1) Во рок од еден месец од влегувањето во сила на овој закон, министерот за правда ќе донесе Програма за обука на медијатори и Образец за обука на медијатори.

Во рок од два месеци од влегувањето во сила на овој закон и во согласност со Програмата за обука на медијатори, а врз основа на јавен конкурс, Министерството за правда ќе организира почетна обука за медијатори и напредна обука за медијатори за лица кои веќе посетувале обука за медијатори од признаени институции, за што ќе им бидат издадени сертификати.

(3) Во рок од пет месеца од влегувањето во сила на овој закон ќе се формира Комора на медијатори на Република Македонија од лицата на кои им биле издадени сертификати согласно со ставот (2) на овој член.

(4) Во рок од еден месец од денот на формирањето на Комората на медијатори, Комората ќе донесе Кодекс за етичко однесување на медијаторот.

(5) Со денот на отпочнување на примената на овој закон, продолжуваат да важат одредбите од други закони, во кои споровите можат да се решаваат спогодбено меѓу страните, пред судовите и пред други органи и тела.

### Член 37

(член 26 од „Службен весник на Република Македонија“ број 114/2009 година)

Во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон Комората на медијатори ќе ги донесе актите од член 21 став (4) алинеја 7 на овој закон.

### Член 38

(член 27 од „Службен весник на Република Македонија“ број 114/2009 година)

Тарифникот за награда и надоместок на трошоците на медијаторот, министерот за правда ќе го донесе во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконскиот акт од член 7 став (5) на овој закон министерот за правда ќе го донесе во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2651.

Врз основа на член 23 и 24 став 2 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.11.2009 година, донесе

## УРЕДБА

## ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ВИСИНАТА И УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ УВОЗ И/ИЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

## Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (во понатамошниот текст: надоместок), што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати.

## Член 2

Висината на надоместокот од член 1 на оваа уредба се утврдува врз основа на обемот на потрошувачка на нафтените деривати, временски период за формирање на задолжителните резерви на нафтени деривати, тип, вид, количина и цена нафтените деривати.

## Член 3

Надоместокот се пресметува на следниот начин:

$$\frac{((\text{Пк}-\text{Рез}) * \text{Ц}) / \text{Пф} + \text{Стр} + \text{Тч} + \text{Те}}{\text{Гп}}$$

каде што е:

**Пк**- Потребна количина на нафтени деривати за 90 дена (во литри односно килограми);

**Рез** - Тековни задолжителни резерви на нафтени деривати (во литри односно килограми);

**Ц**- Просечна цена за едно полугодие (пресметана на база на годишната потрошувачка на нафтените деривати);

**Пф**- Период на формирање на задолжителните резерви (во години);

**Стр**- Потребни средства за тековно работење за една година (во денари), преметано процентуално за секоја група на нафтени деривати на база на годишната потрошувачка на нафтени деривати;

**Тч**- Трошоци за чуварина за една година (во денари);

**Те**- Трошоци за евапорација (во денари);

**Гп**- Годишна потрошувачка (во литри односно килограми);

#### Член 4

Висината на надоместокот изнесува:

- 1) За лесни дестилати или лесни нафтени деривати (течни нафтени гасови ТНГ – бутан, пропан и смеса од бутан и пропан, сите видови моторни бензини и авиобензини) - износ од **0,89 ден./литар;**
- 2) За средни дестилати или средни нафтени деривати (сите видови дизел за автомобили, гасно масло или масло за греење ЕЛ и керозин) - износ од **0,30 ден./литар** и
- 3) За тешки дестилати или тешки нафтени деривати (сите видови мазут) - износ од **0,74 ден/кг.**

#### Член 5

Производителите на нафтени деривати надоместокот го пресметуваат при нивното пуштање во промет, го прикажуваат одвоено во фактурите и го уплатуваат во рокот утврден со закон.

За увозниците на нафтени деривати надоместокот се пресметува и уплатува од страна на царинскиот орган при наплата на царинските давачки.

#### Член 6

Надоместокот се уплаќа на уплатна сметка во рамки на трезорската сметка на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

#### Член 7

Обврзниците за плаќање на надоместокот во рок од 15 дена од денот на уплатата на надоместокот доставуваат до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, известување со податоци за извршената уплата на надоместокот.

Известувањето од став 1 на овој член обврзниците го пополнуваат според образец УННД кој е составен дел на оваа уредба.

#### Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 24.11.2009 година.

Бр. 19-5422/1  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

 <p style="text-align: center;"><b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Образец УННД</b></p>
---	--

Известување за уплата на надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Скратен назив и седиште на обврзникот _____ _____ _____	Даночен број _____ Телефон за контакт _____ Датум на поднесување _____
---	--

Тарифен број	Назив на нафтен дериват	Единица мера	Висина на надоместок / денари	Произведени количини	Увезени количини	Извезени количини	Вкупна количина	Вкупно надоместок / денари
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9 (4x8)

Потпис на овластено лице на обврзникот \_\_\_\_\_

(МП)

**УПАТСТВО**  
**за пополнување на образецот УННД за уплата на надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати**

**1. ОПШТИ НАПОМЕНИ**

**Обврзник за плаќање** на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати е производителот и/или увозникот на нафтени деривати.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, **за производителот** на нафтени деривати го пресметува самиот производител кој е должен да го уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец во кој се пуштени нафтени деривати во правен промет и го прикажува одвоено во фактурата.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати **за увозникот** на нафтени деривати го пресметува царинскиот орган при наплата на царинските давачки и го уплатува на сметката на Дирекцијата.

**2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Известувањето пополнете го читливо, со печатни букви, на машина за пишување или електронски со преземање на овој образец од web страната на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати [www.dcor.gov.mk](http://www.dcor.gov.mk)

**Скратен назив и седиште на обврзникот:** се внесува називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење како и полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште.

**Даночен број:** Се впишува единствениот даночен број (од даночната карта), добиен од УЈП при регистрација на даночниот обврзник.

**Телефон за контакт :** Броевите на телефоните се впишуваат заедно со карактеристичниот број за градот.

**Датум на поднесување:** Се внесува датумот (ден, месец и година) кога е поднесен образецот УННД до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

**3. СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Поле 1-Тарифен број	Се внесува тарифниот број на нафтени деривати согласно царинскиот тарифник на Република Македонија
Поле 2- Назив на нафтен дериват	Се внесува точен и целосен назив на нафтениот дериват
Поле 3-Единица мера	Се внесува единица мера изразена во литри односно килограми
Поле 4 - Висина на надоместок	Се внесува висината на надоместокот утврден со Уредбата за начинит за утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или производство на нафтени деривати
Поле 5 - Произведени количини	Се внесуваат вкупните произведени количини на нафтени деривати во месецот за кој се однесува пресметката и уплатата на надоместокот, изразено во литри односно килограми за мазут
Поле 6 - Увезени количини	Се внесуваат вкупните увезени количини на нафтени деривати во месецот за кој се однесува пресметката и уплатата на надоместокот, изразено во литри односно килограми за мазут
Поле 7 - Извезени количини	Се внесуваат вкупните извезени количини на нафтени деривати во месецот за кој се однесува пресметката и уплатата на надоместокот, изразено во литри односно килограми за мазут
Поле 8 - Вкупна количина	Збир на лоле 5 и 6 намалено за поле 7
Поле 9 - Вкупно надоместок	Поле 4 помножено со поле 8, изразено во денари

**4. ПОТПИС**

Пријавата да биде своерачно потпишана од овластено лице на обврзникот и заверена.



2652.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/03, 95/05 и 103/2008) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 15/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.11.2009 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ПОЛОГ“ - ГОСТИВАР

### Член 1

Со оваа одлука се основа Водостопанство “Полог”- Гостивар.

Водостопанството “Полог” ќе работи под фирма: Водостопанство “Полог” - Гостивар.

Скратен назив на фирмата е: ВС “Полог”- Гостивар.

Седиштето на Водостопанството “Полог” ќе биде во Гостивар, ул.”ЈНА” бр.139.

### Член 2

Водостопанство “Полог” – Гостивар се основа како јавно правно лице, кое ќе врши економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системите на подрачјето на дејствување, заради снабдување со вода за наводнување на земјоделско земјиште, снабдување со вода за технолошки потреби, одводнување на земјиште, одржување на водостопанските објекти и постројки за заштита од поплави, регулација на реки и заштита на земјиштето од ерозија.

### Член 3

Подрачјето на дејствување на Водостопанство “Полог”- Гостивар е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општините Гостивар, Тетово, Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Желино, Јегуновце, и Теарце.

Водостопанство “Полог” ќе ги стопанисува, користи и одржува системите опфатени на подрачјето на дејствување: (1) зафат на река Вардар “Здуње”; (2) главен канал „Здуње-Пирок“; (3) зафат на река Вардар „Радиовце“; (4) главен канал „Радиовце-Бистрица“; (5) Пумпна станица „Градец“; (6) Пумпна станица „Стенче“; (7) Пумпна станица „Ратае“; (8) ХМС „Стенче“ и (9) заштитни водостопански објекти.

### Член 4

Одборот на корисници на вода (во натамошниот текст: Одбор) на Водостопанство “Полог”- Гостивар, се состои од 7 членови, чија застапеност е според категоријата на корисник на вода и тоа:

– 7 места за водните заедници од подрачјето на дејствување на водостопанството;

#### Член 5

Местата во Одборот наменети за претставниците на водните заедници се распределуваат во зависност од територијата на општината опфатена со подрачјето на дејствување на Водостопанство "Полог", и тоа:

- 2 места за претставници на водните заедници од регионот на општината Гостивар;
- 1 место за претставник на водните заедници од регионот на општината Врапчиште;
- 1 место за претставник на водните заедници од регионот на општината Тетово;
- 1 место за претставник на водните заедници од регионот на општината Брвеница;
- 1 место за претставник на водните заедници од регионот на општината Јегуновце; и
- 1 место за претставник на водните заедници од регионот на општината Боговиње, Желино и Теарце;

#### Член 6

За членови на првиот Одбор на Водостопанство "Полог" - Гостивар се именуваат:

1. Фаредин Акику
2. Ајет Бејта
3. Ејуп Јаја
4. Имер Куртиши
5. Суад Бајрами
6. Трпе Мисајлоски
7. Абас Фаризи

За претседавач на Одборот на корисници на вода на Водостопанство "Полог" - Гостивар се именува Фаредин Акику .

#### Член 7

Именувањето на членовите на првиот Одборот на Водостопанство "Полог" - Гостивар се врши за период од 2 (две) години.

Датумот на распишување на првите редовни избори за членови на Одборот на корисници на вода на Водостопанство "Полог" - Гостивар е 01.09.2011 год.

#### Член 8

Основни средства на Водостопанство "Полог"- Гостивар, потребни за вршење на дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука, се објектите, инфраструктурата, опремата, и други средства излачени од ликвидационата маса на Водостопанско Претпријатие "Извори"- Гостивар во ликвидација и објектите, инфраструктурата, опремата, и други средства излачени од ликвидационата маса на Водостопанско Претпријатие "Полог"- Тетово во ликвидација.

#### Член 9

Водостопанство "Полог"- Гостивар својата организација и работа ја уредува со Статут.

Со оваа одлука се одобрува Статутот на Водостопанство "Полог"- Гостивар.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5138/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2653.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ДПТУ „ВИАНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.САДОИЦА“, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Со Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – собирен кварц на ДПТУ „ВИАНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. Садоица“, општина Чашка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/09), во табелата, точката 1 координатата – Y, бројот „7.564.400,00“, се заменуваат со бројот „7.545.500,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4170/1  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2654.

Врз основа на членовите 10 став 2, 11, 12 и 13 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2009 година донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АМЕРИКАНСКО УЧИЛИШТЕ МАКЕДОНИЈА“ ВО СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватно средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје.

#### Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од основачите Михаил Бујко и Билјана Бујко, државјани на Република Македонија со адреса на живеење во Соединетите Американски Држави.

Основачот Михаил Бујко е државјанин на Република Македонија со ЕМБГ 2212954450087 и со адреса на живеење 3015 N. Ocean Blvd # 7A, Fort Lauderdale, FL 33308 Соединетите Американски Држави.

Основачот Билјана Бујко е државјанин на Република Македонија со ЕМБГ 2110963455035 и со адреса на живеење 3702, Santa Carlota St. La Crescenta, Ca. 91214 Соединетите Американски Држави.

#### Член 3

Во приватното средно училиште од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува настава за гимназиско образование согласно Законот за средното образование.

#### Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат: осум наставници во прва година на образование, осум наставници во втора година на образование, седум наставници во трета година на образование и седум наставници во четврта година на образование.

#### Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

#### Член 6

Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје ќе биде сместено во објект на улица „Никола Паралунов“ бб во Скопје, со вкупна површина од 550 м<sup>2</sup>.

#### Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2010/2011 година ќе изнесува четири паралелки, додека за наредните учебни години за бројот на паралелки ќе одлучува основачот.

#### Член 8

Наставата во Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје ќе се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото писмо.

#### Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје е соодветна на програмата за гимназиско образование кое се остварува во јавните средни училишта во Република Македонија.

#### Член 10

Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје ќе отпочне со работа на 1 септември 2010 година по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

## Член 11

Средствата потребни за работа на Приватното средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје ги обезбедува основачот.

## Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4925/1 10 октомври 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

**2655.**

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ“**

## Член 1

Во Одлуката за основање на Водостопанство „Прилепско Поле“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/06), во член 7 по зборовите ВП „Стерна“ Прилеп, во ликвидација, точката на крајот се брише и се додаваат зборовите „и Брана „Прилеп“; Заеднички главен цевковод; Лев главен цевковод со секундарна мрежа; Десен главен цевковод со секундарна мрежа; Малите акумулации „Волково 1“ и „Волково 2“; и малите системи за наводнување Десово и Браилово.“

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5137/1 3 ноември 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
--	--

**2656.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 03-594/1 од 15 октомври 2009 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5252/1 10 ноември 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

**2657.**

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЛНАТА ЦЕЛИНА РАТКОВА СКАЛА, НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА**

## Член 1

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласување на Интегралната целина Раткова Скала, на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5235/1 3 ноември 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
--	--

**2658.**

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), а во врска одредбите на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА**

1. Се огласува именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Време“ и „Лајм“.

Бр. 33-5636/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2659.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. Митко Антовски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје, се именува Тодор Илиев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–1026/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2660.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС**

1. Горан Здравковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–1027/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2661.**

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ – КАВАДАРЦИ**

1. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци се именуваат:

- Антонио Јовановски,
- Анита Гинова Каракутева,
- Страшко Анѓушев.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци, на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–3028/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2662.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И**  
**ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-**  
**НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. Леко Ристовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–3189/3  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2663.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-**  
**РИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

1. Горан Тасковски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола се именува Димитар Димовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–3516/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2664.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-**  
**РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕ-**  
**НАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ**

1. Аки Акиов се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје се именува Владимир Јанакиески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–3517/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2665.**

Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002 и 81/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ**  
**НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИ-**  
**ГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- Маја Парнарџиева –Змејкова,
- Петар Есмеров.

2. За членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се именуваат:

- Сузана Пенева, вработена во Министерството за финансии,
- Сектор за усогласување со ЕУ и меѓународни финансии,
- Благоја Ташаминов, вработен во Министерството за финансии,
- Одделение кабинет на министер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–4819/3  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2666.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР**  
**НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИ-**  
**СТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се именува Тихомир Текеџиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–4989/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2667.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009) и член 11 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА  
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ  
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ**

1. Ацо Петрушев се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници – Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5087/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2668.**

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУ-  
ДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ**

1. Илче Димовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентскиот центар „Скопје“ – Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5141/3  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2669.**

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА НАД-  
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО  
- ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  
– СКОПЈЕ“**

1. Ивица Симјановски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5624/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2670.**

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕ-  
ТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-  
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ШТИП**

1. Љубе Здравков се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5625/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2671.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  
СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ**

1. Тони Горѓиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5626/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2672.**

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТ-  
СКИ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО ШТИП**

1. Македонка Трајчева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5627/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2673.**

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТ-  
СКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ ВО ПРОБИШТИП**

1. Игор Масанов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ во Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5628/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2674.**

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-  
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ПРОБИШТИП**

1. Сашка Монева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5629/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2675.**

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-  
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Александар Арсов се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.



2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5630/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

#### 2676.

Врз основа на член 89 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008 и 161/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Менка Радивојша се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5631/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

#### 2677.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК, ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА

1. Николина Ристевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5632/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

#### 2678.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008 и 81/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Ирена Мишева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Љубица Николовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5633/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

#### 2679.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА

1. За член на Управниот одбор на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија се именува Кристијан Арсов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5634/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

#### 2680.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија се именува Петар Стојановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5635/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2681.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ТЕТОВО**

1. Се разрешува Светлана Карапеоска од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5638/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2682.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП**

1. Се разрешува Војо Маневски од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5639/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2683.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани се разрешуваат:

- Бети Кузмановска;
- Спирко Георгиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5640/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2684.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Винаца се разрешуваат:

- Благица Андонова,
- Митко Костадиновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5641/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2685.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Петре Саздов од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5642/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2686.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ БОЛНИЦА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ - ОХРИД**

1. Се разрешува Јованка Дамоска од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести – Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5643/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2687.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО - СКОПЈЕ**

1. Се разрешува Борче Георгиески од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5644/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2688.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ**

1. Се разрешува Васил Пеовски од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5645/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2689.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА – ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ**

1. Се разрешува Кираца Тутевска од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5646/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абилаќим Адеми, с.р.**

**2690.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Се разрешува примариус д-р Јордан Пачков од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–5647/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абилаќим Адеми, с.р.**

**2691.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Владимир Јанакиески од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија се именува Аки Акиов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5648/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абилаќим Адеми, с.р.**

**2692.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Неготино се именува Стојан Петрески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5649/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абилаќим Адеми, с.р.**

**2693.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - КАВАДАРЦИ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кавадарци се именува Илија Ѓелов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5650/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абилаќим Адеми, с.р.**

2694.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА**  
**ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА**

1. Се разрешува Оливера Кочева од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица се именува Никола Певкев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33–5651/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

2695.

Врз основа на член 57 став 6 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА**  
**ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, се именува м-р Маја Парнарчиева – Змејкова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5731/2  
6 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И**  
**ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

2696.

Врз основа на член 50 став 4 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**ПРАВНИК**  
**ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕНОСОТ НА**  
**ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА СОСТОЈ-**  
**БИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО КВАЛИТЕТОТ**  
**НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на преносот на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

**1. Пренос на податоци** преставува сет на активности со кои се врши доставување и размена на информации засновани врз обработени и систематизирани податоци од извршените мерења на квалитетот на амбиентниот воздух и имаат за цел да се претстави квалитетот на амбиентниот воздух во одредено место, подрачје или на целата територија на Република Македонија.

**2. Правни и физички лица кои вршат интерес мониторинг** се операторите на инсталации кои имаат извор на емисија на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и со своите активности влијаат на квалитетот на амбиентниот воздух и со интегрираната еколошка дозвола издадена во согласност со Законот за животна средина се задолжени да вршат интерес мониторинг.

Член 3

(1) Правните лица кои управуваат со мониторинг станиците за квалитет на амбиентниот воздух кои влегуваат во државната или локалната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: мониторинг мрежи) или се во сопственост на правни и физички лица кои вршат интерес мониторинг го доставуваат извештајот за извршените мерења од претходниот месец до Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: министерство) еднаш месечно и тоа најдоцна до 15ти во тековниот месец.

(2) Извештајот од став (1) на овој член може да се достави преку пошта, факс или во електронска форма.

(3) Извештајот од став (1) на овој член треба да содржи измерени податоци за квалитетот на амбиентниот воздух (едночасовни или среднодневни) и број на надминувања на граничните вредности, целните вредности, прагови на информирање и алармирање соодветно за секоја загадувачка супстанца, согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.

(4) Извештајот од став (1) е достапен на јавноста согласно одредбите за пристап до информации од областа на животната средина од Законот за животна средина.

#### Член 4

(1) Министерството обезбедува, навремено и соодветно информирање за квалитетот на амбиентниот воздух, согласно член 5 од овој правилник, на јавноста и правните и физичките лица, организациите кои се занимаваат со проблематиката од областа на животната средина, организациите на потрошувачите, организации кои го презентираат интересот на осетливите популации, здруженија кои се занимаваат со проблематиката од областа на здравството и здруженија кои ги застапуваат интересите на индустријата.

(2) Информирањето од став (1) на овој член се врши по пат на доставување информации кои се ставаат на располагање бесплатно по пат на било кој лесно пристапен медиум, вклучувајќи интернет или било кое соодветно средство за комуникација согласно одредбите за пристап до информации од областа на животната средина од Законот за животна средина.

(3) Информациите треба да бидат јасни, пристапни и разбирливи.

#### Член 5

(1) Министерството обезбедува ажурирани информации за измерените концентрации на загадувачките супстанции и редовно ги става на располагање на јавноста.

(2) Предвидените концентрации на загадувачките супстанции се прикажуваат како просечни вредности според соодветниот период на пресметаниот просек, како што е утврдено во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2005).

(3) Информациите од став (1) на овој член ги покажуваат најмалку нивоата кои ги надминуваат целите за квалитет на амбиентниот воздух, вклучувајќи гранични вредности, целни вредности, прагови на алармирање, прагови на информирање или долгорочни цели за соодветната загадувачка супстанција. Тие обезбедуваат и кратка оценка во врска со целите на квалитетот на амбиентниот воздухот и соодветни информации за ефектите врз човековото здравје или, кога тоа е соодветно, на вегетацијата.

(4) Информациите за измерените концентрации на сулфур диоксид, азот диоксид, суспендирани честички (PM10), озон и јаглерод моноксид се ажурираат најмалку еднаш дневно, и кога тоа е изводливо, се ажурираат секој час. Информациите за измерените концентрации на олово и на бензен, изразени како просечна вредност за најмалку 12 месеци, се ажурираат секои три месеци, и секој месец за секое место каде што тоа е изводливо.

(5) Министерството треба навремено да доставува информации до јавноста за фактичките или предвидените надминувања на праговите на алармирање и информирање кои ги вклучуваат најмалку следните информации:

(а) информации за забележаното/ите надминување/а:

- локација или област на надминување,
- вид на праг кој е надминат (на информирање или на алармирање),
- време на почеток и времетраење на надминувањето, и

- највисока едночасовна концентрација како и највисока осумчасовна средна вредност на концентрација, во случајот на озон;

(б) предвидување за следното/ен попладне/ден(ови):

- географска област на очекуваните надминувања на прагот на информирање и/или на алармирање, и
- очекувани промени во загадувањето (подобрување, стабилизирање или влошување), вклучувајќи ги и причините за овие промени;

(в) информации за видот на засегнатото население, можните последици врз човековото здравје и за препорачано однесување:

- информации за ризичните групи население,
- опис на можните симптоми,
- препорачани мерки на претпазливост кои засегнатото население треба да ги презема, и
- каде да се најдат дополнителни информации.

(г) информации за превентивна активност за намалување на загадувањето и/или на изложеноста на истото: укажувања на субјектите кои управуваат со главните извори на загадување и препораки за делување заради намалување на емисиите.

(д) Во случај на очекувани надминувања, министерството треба да преземе соодветни чекори за доставување на податоците со релевантните субјекти заради превземање на практични мерки за спречување на надминувањето.

#### Член 6

Со цел да се обезбеди навремено информирање на јавноста за квалитетот на амбиентниот воздух, министерството согласно добиените податоци од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух, подготвува дневни извештаи, месечни извештаи и годишен извештај за квалитетот на амбиентниот воздух.

#### Член 7

(1) Дневните извештаи за квалитетот на амбиентниот воздух од член 6 на овој правилник, се подготвуваат за претходниот ден најдоцна до 12:00 часот во наредниот ден. Дневните извештаи содржат описни информации за надминувањата на граничните и целните вредности, праговите на информирање и алармирање за загадувачките супстанции кои се мерат.

(2) Дневните извештаи за квалитетот на воздухот од член став (1) на овој член се објавуваат на веб-страницата на министерството и преку факс или во електронска форма се доставуваат до центрите за известување и тревожење.

#### Член 8

(1) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен воздух од член 6 на овој правилник, ги содржат следните информации и податоци:

- среднодневни концентрации на сулфур диоксид, суспендирани цврсти честички во воздухот со големи-на до 10 микрометри ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) и бензен;

- едночасовни концентрации за азот диоксид;  
- максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите на јаглерод монооксид и озон, и  
- број на надминувања на граничните вредности, целните вредности, прагови на информирање и алармирање соодветно за секоја загадувачка супстанца, согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.

(2) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен воздух, можат да содржат информации и податоци за други загадувачки супстанции, освен оние кои што се наведени во став (1) од овој член, доколку во претходниот месец е извршено мерење на истите.

(3) Месечните извештаи за квалитет на амбиентен воздух, се објавуваат на веб страната на министерството и се доставува преку пошта или во електронска форма до општините, општините во градот Скопје и градот Скопје каде што има воспоставено мерни места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

#### Член 9

(1) Годишниот извештај за квалитет на амбиентен воздух од член 6 од овој правилник ги содржи следните информации и податоци:

- Опис на мониторинг мрежите;
- Опис на мониторинг станиците и мерните места;
- Опис на мерните методи и методите за обезбедување на квалитет на податоците;
- Процентот на обезбедни податоци по мерно место и загадувачка супстанција;
- Годишни просечни вредности на присуство на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух;
- Годишни максимални вредности кои се однесуваат на просечните периоди на граничните вредности согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели;
- Надминување на граничните вредности, целните вредности, долгорочните цели, праговите за алармирање и информирање и соодветни информации за ефектот врз здравјето на луѓето.
- Информација за релевантните прекурсори на озон;
- Причини за надминувањата, доколку за тоа постојат информации;
- Информација за трендот на концентрациите;
- Резултати и интерпретација на податоците од метеоролошките мерења и
- Приказ на емисиите во воздухот на загадувачките супстанции на годишно ниво во тони.

(2) Годишниот извештај за квалитет на амбиентен воздух се објавува на веб страната на министерството и се доставува преку пошта или во електронска форма до општините, општините во градот Скопје и градот Скопје каде што има воспоставено мерни места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

#### Член 10

Министерството обезбедува навремена достава на информации за моменталните и предвидените надминувања на праговите за алармирање и предупредување дадени во Прилог 1, поглавје Ц, од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-8576/2  
6 октомври 2009 година  
Скопје

Министер за животна  
средина и просторно  
планирање,  
**Нецати Јакупи, с.р.**

#### 2697.

Врз основа на член 41 од Законот за квалитет на амбиентен воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на сите мрежи на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и методологијата за мониторингот, условите и начинот и постапката на доставување на информациите и податоците од мониторингот и критериумите за избор на мерни места за сите извори на загадување на квалитетот на амбиентниот воздух.

#### Член 2

(1) Мерните места преку кои се врши мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух можат да бидат воспоставени како фиксни во состав на државната или локалната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: мониторинг мрежи) или да бидат во сопственост на правни и физички лица кои вршат интересен мониторинг односно управуваат со инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух.

(2) Мониторингот се врши со:

- континуирано (постојано) и/или дисконтинуирано (повремено) мерење на фиксни мерни места, и
- земање на примерок за одредување на концентрацијата на загадувачката супстанца во воздухот.

(3) По исклучок од став (1) на овој член заради потреба од дополнителни оценки на квалитетот на амбиентниот воздух можат да се воспостават и индикативни мерни места на кои може да се врши мониторинг во согласност со став (2) на овој член.

#### Член 3

Критериумите за избор на локацијата на мерните места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.

#### Член 4

(1) При воспоставувањето на мониторинг мрежите особено треба да се води сметка за обезбедување на следните услови:

- планирање на локациите на фиксните мерни места на макро основа;
- одредување на локацијата на фиксните мерни места на микро основа, значајни за оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух;
- воспоставување на технички услови за мерење и/или земање на примерок за одредување на концентрацијата на загадувачката супстанца во воздухот на фиксни мерни места кои вклучуваат: поставување на соодветна основа за сместување на мерните инструменти, осигурување на заштита од атмосферско електрично празнење, воспоставување на приклучок за струја, обезбедување на стабилен напон, воспоставување на телефонски/GSM приклучок, обезбедување на систем за греење и ладење, осигурување на опремата, опремување на фиксните мерни места со опрема за собирање, складирање, обработка и пренос на податоците.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат и при воспоставување на индикативните мерни места.

#### Член 5

(1) Заради обезбедување континуираност на мониторингот и расположливост со податоци од мерењата од мониторинг мрежите со цел оценување на квалитетот на амбиентниот воздух на целата територија на Република Македонија, за фиксните мерни места во мрежите се обезбедуваат резервни мерни инструменти.

(2) За загадувачките супстанции: сулфур диоксид, азотни оксиди изразени како азот диоксид, суспендиранни цврсти честички во воздухот со големина до 10 микрометри (во натамошниот текст ЦЧ10 (PM10), јаглерод монооксид и озон, бројот на резервни мерни инструменти треба да изнесува најмалку десет проценти од вкупниот број на мерни места и инструменти, но не помалку од еден мерен инструмент.

#### Член 6

(1) Правните лица кои управуваат со мониторинг станиците за квалитет на амбиентниот воздух кои влегуваат во државна или локална мониторинг мрежа, за Министерството за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот текст: министерство) треба да обезбедат податоци за мониторинг станиците и мерните места и мониторинг инструментите коишто се употребуваат, вклучувајќи и информација за локацијата на теренот, како што е наведено во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник.

(2) Информациите од став (1) на овој член се ажурираат секој пат кога станицата или мерното место ќе се стави во функција, ќе се прелоцира или ќе се затвори.

#### Член 7

Покрај општите услови утврдени во член 4 на овој правилник, при воспоставувањето на мониторинг мрежите треба да се земат во предвид условите утврдени во членовите 8, 9 и 10 на овој правилник кои се однесуваат на мерење на прекурсорите на озон, суспендиранни цврсти честички во воздухот со големина до 2.5 микрометри (во натамошниот текст: ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>)), полициклични ароматични јаглеродороди, жива, арсен, кадмиум и никел.

#### Член 8

За обезбедување на минимум податоци за концентрациите на прекурсорските супстанции на озонот наведени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, на територијата на Република Македонија мониторингот треба да се врши на најмалку едно мерно место преку инсталирање на најмалку една мерна станица. Изборот на бројот и локациите на мерните места во кои треба да се мерат прекурсорските супстанции на озонот, се врши земајќи ги предвид условите утврдени во Прилог 3 на овој правилник.

#### Член 9

(1) За обезбедување на минимум податоци за концентрациите на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) на територијата на Република Македонија мониторингот треба да се врши на најмалку едно мерно место преку инсталирање на најмалку една мерна станица. Изборот на бројот и локациите на мерните места на коишто треба да се мери концентрацијата на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) се избираат на начин што ќе можат репрезентативно да ги прикажуваат концентрациите на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) на ниво на целата територија на Република Македонија. Таму каде што е тоа можно, мерните места за земање примероци за PM<sub>2,5</sub> треба да се лоцираат на истите места како и оние за PM<sub>10</sub>.

(2) Со цел да се обезбедат, како минимум, информации за вкупната концентрација на маса и за хемискиот состав на концентрациите на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) врз основа на годишен просек, се поставуваат мерни места на локации во рурални средини оддалечени од значителни извори на загадување на воздух, согласно условите утврдени во Прилог 4 на овој правилник доколку ги исполнуваат следните критериуми:



(а) се поставува едно мерно место за земање примероци на територијата на Република Македонија;

(б) во соработка со соседна земја може да се постави најмалку едно или повеќе заеднички мерни места за земање примероци заради опфаќање на релевантните соседни зони за да се постигне потребната просторна покриеност на мониторингот;

(в) се постигнува усогласеност со стратегијата за мониторинг на воздухот на Европската Унија и со Програмата за мониторинг на воздухот на Европа (во понатамошниот текст: ЕМЕП програма).

#### Член 10

(1) За да се процени присуството на бензо(а)пиренот во амбиентниот воздух во Република Македонија треба да се врши мониторинг на други релевантни соединенија кои припаѓаат на групата полициклични ароматични јаглевородороди на ограничен број на мерни места.

(2) Соединенијата од став (1) на овој член вклучуваат: Бензо(а)антрацен, бензо(б)флуорантен, бензо(ј)флуорантен, бензо(к)флуорантен, индено(1,2,3 cd)пирен и дибензо(а,h)антрацен.

(3) Мерните места за мониторинг на соединенијата кои припаѓаат на групата полициклични ароматични јаглевородороди треба да бидат лоцирани заедно со локациите на мерните места каде се земаат примероци за бензо(а)пирен.

(4) Независно од концентрациите на арсен, кадмиум, никел, жива во гасна состојба, бензо(а)пирен и други полициклични ароматични јаглевородороди во амбиентниот воздух, на територијата на Република Македонија ќе се определи едно мерно место со инсталирање на мерна станица за мерење на позадинско загадување. Кога е тоа можно се препорачува и мерење на суспендирана и двовалентна жива во гасовита состојба.

(5) За да се постигне целосната покриеност на територијата на Република Македонија може заедно со соседна држава да се определи едно или повеќе заеднички мерни места за земање примероци заради опфаќање на релевантните соседни зони.

(6) При определувањето на локацијата на мерните места од овој член треба да се земат во географската варијација и долгорочните трендови кои се определуваат во согласност со Прилог 1 на овој правилник.

(7) Каде е тоа можно, со мониторингот од овој член се постигнува усогласеност со стратегијата за мониторинг на воздухот на Европската Унија и со ЕМЕП програмата.

#### Член 11

При определување на локациите на фиксните мерни места за мерење на позадинско загадување, за мерење на прекуграничниот пренос на загадувачките супстанции и мерењата кои произлегуваат од меѓународните обврски на Република Македонија задолжително се земаат во предвид условите утврдени во ЕМЕП програмата.

#### Член 12

(1) За да се обезбедат податоци за целите на оценување на квалитетот на амбиентниот воздух за секоја загадувачка супстанца сулфур диоксид, азот диоксид, азотни оксиди, ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>), ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) олово, бензен, јаглерод моноксид, озон, кадмиум, никел, арсен и бензо(а)пирен, за секоја зона и агломерација на територијата на Република Македонија, се определуваат минимален број на мониторинг места, доколку мониторингот е единствениот извор на информации во врска со квалитет на амбиентниот воздух.

(2) Во зоните и агломерациите каде што мерењата од фиксни мерни места се единствен извор на информации за оценка на квалитетот на амбиентниот воздух, бројот на мерните места за земање примероци за секоја загадувачка супстанца не треба да биде помал од минималниот број на места за земање примероци дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

(3) За зоните и за агломерациите каде што покрај информациите што се добиваат со мерењата од фиксни мерни места постојат и дополнителни информации за квалитетот на амбиентниот воздух добиени од други извори, како што се регистрите на емисии, информации добиени преку индикативни методи на мерење и моделирање на квалитетот на воздухот, вкупниот број мерни места, наведени во Прилог 6 од овој правилник може да се намали до 50%, доколку се исполнети следните услови:

- дополнителните методи да обезбедуваат соодветно ниво на информации за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на граничните и целните вредности, прагтови на предупредување и алармирање, како и соодветни информации за јавноста;

- бројот на мерните места кои треба да се постават и просторната покриеност со примена на други техники да бидат доволни за утврдување на концентрациите на загадувачките супстанции во воздухот, во согласност со целите за квалитетот на податоците наведени во Прилог 2 од Правилникот за критериуми, методи и постапки за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2006) и да овозможат проценка на резултатите, како што е утврдено со член 15 од истиот правилник.

- во секоја зона или агломерација да има поставено најмалку едно мерно место и

- азот диоксидот да се мери во сите други мерни места, освен во руралните средини, како што е наведено во точка 3 од Прилог 1 на овој правилник.

(4) Информациите добиени преку индикативни методи на мерење и моделирање на квалитетот на воздухот ќе бидат земени впредвид при оценката на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на граничните и целните вредности.

(5) Во зоните и агломерациите каде што, за време на секоја од претходните пет години измерените концентрациите на озон се под утврдените долгорочни цели за озон, бројот на фиксните мерни станици ќе биде утврден во согласност со Прилог 6 на овој правилник.

**Член 13**

Референтните методи за мониторинг кои се применуваат при мерење на концентрациите на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 14**

Информациите и податоците од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух се достапни на јавноста во согласност со приписите кои го регулираат пристапот на јавноста до информации за животна средина и во согласност со Правилникот за содржината и начинот на преносот на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух.

**Член 15**

(1) Информациите и податоците од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух се доставуваат до меѓународни организации заради обезбедување на податоци за прекуграничниот пренос на загадувачките супстанции и исполнување на меѓународните обврски кои произлегуваат за Република Македонија (во понатамошниот текст: меѓународно известување).

(2) Меѓународното известување се врши врз воспоставена реципрочна размена на информации и податоци, во однос на која Министерството за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот текст: министерство) еднаш годишно доставува информација за мониторинг мрежите, мониторинг станиците и мерни места, мерењата и валидирани податоци за квалитетот на амбиентниот воздух од постоечките мониторинг мрежи за квалитет на амбиентниот воздух, согласно Прилог 2 од овој правилник.

(3) Информациите и податоците од став (2) на овој член се доставуваат во еден од следниве формати: ISO 7168 верзија 2 проширен формат, NASA-AMES 1001/1010 или DEM (Модул за размена на податоци предвиден од Европската комисија) компатибилен формат, или во DEM база на податоци.

(4) Министерството редовно и задолжително доставува податоци за загадувачките супстанции, коишто се дадени во Прилог 8, дел 1 точка од 1 до 15 кој е составен дел на овој правилник. Во рамките на меѓународното известување се известува и за загадувачките супстанции за кои постојат податоци а кои се наведени во Прилог 8 дел 2, од точка 16 до 63 на овој правилник.

(5) Министерството доставува месечни извештаи за озон, летни извештаи за озон и годишни извештаи за озон до Европска агенција за животна средина и Европската Комисија согласно Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Министерството еднаш годишно доставува извештај од оценката на квалитетот на воздухот до Европската Комисија и Европска агенција за животна средина согласно Упатството за пополнување на прашалникот за оценката на квалитетот на воздухот.

(7) Министерството еднаш годишно доставува информација за програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воз-

дух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух до Европската комисија во согласност со Упатството за програми за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и акциони планови за заштита на амбиентниот воздух.

(8) Министерството ги доставува во целост програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух до Европската комисија, по нејзино барање.

(9) Министерството може да ја информира Европската комисија за програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух, но задолжително ја информира не подоцна од две години по завршувањето на годината кога било забележано првото надминување на граничните и целните вредности на квалитетот на амбиентниот воздух.

(10) На секои три години министерството треба да ја информира Европската комисија за напредокот во спроведувањето на програмите за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух и акционите планови за заштита на амбиентниот воздух.

(11) Министерството ја информира Европската комисијата за методите кои ги користи за земање примероци и за мерење на испарливите органски соединенија на начин утврден во Прилог 3 од овој правилник.

(12) Министерството ја известува Европската комисијата за методите на мерење кои се користат при мерење на хемискиот состав на суспендираните честички со големина до 2.5 микрометри (PM<sub>2.5</sub>).

**Член 16**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од член 14 и Прилог 3 од Правилникот за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен веник на Република Македонија“ бр. 82/06).

**Член 17**

Членот 15 од овој правилник ќе отпочне да се применува со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.

**Член 18**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-8576/3  
6 октомври 2009 година  
Скопје

Министер за животна  
средина и просторно  
планирање,  
**Нецати Јакупи, с.р.**

Бр. 08-8735/2  
2 ноември 2009 година  
Скопје

Министер за здравство,  
**Бујар Османи, с.р.**

## ПРИЛОГ 1

### Критериуми за локација на мерните места за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух

#### I Критериум на макролокација на мерните места за земање примероци

##### 1. Критериуми на макролокација на мерните места за земање примероци за сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>), ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>), олово, бензен и јаглерод моноксид.

###### 1.1 Заштита на човековото здравје

- (a) Мерните местата за земање примероци во насока на заштита на човековото здравје се поставуваат на начин на кој се обезбедуваат податоци за:
- областите во зоните и во агломерациите каде се појавуваат највисоки концентрации на кои е веројатно населението да биде директно или индиректно изложено за одреден период кој е значаен во однос на периодот на пресметување просек на граничната(ите) вредност(и),
  - нивоата на концентрациите на загадувачки супстанции во други области во зоните и агломерациите кои ја претставуваат изложеноста на општото население,
- (b) Мерните места за земање примероци вообичаено се поставуваат на начин кој овозможува да се избегне мерењето на многу мали микро-средини во нивната непосредна близина, односно едно мерно место за земање примероци мора да се постави на начин што воздухот од кој се зема примерок го прикажува квалитетот на воздухот за еден сегмент од улицата со должина која не е помала од 100 m на сообраќајни места и најмалку 250 m × 250 m на индустриски места, кога тоа е изводливо;
- (c) Локациите на мерните места во урбаните средини се определуваат на начин кој овозможува забележување на загаденоста која е резултат на придонесот од сите извори лоцирани спроти ветерот од станицата. На нивото на загаденост не треба да доминира еден извор, освен ако таквата ситуација е типична за поголема урбана област. Вообичаено, , овие мерни места за земање примероци треба да бидат репрезентативни за неколку километри квадратни;
- (d) Во случај кога целта е да се мери нивото на позадинското загадување во рурални средини, мерното местото за земање примероци треба да биде поставено на таков начин каде што нема да имаат влијанија агломерациите или индустриските места во

- негова близина, односно истите нема да бидат поблиску од пет километри;
- (е) Кога целта е да се оценат придонесите од индустриските извори врз квалитетот на амбиентниот воздух, се одредува најмалку едно мерно место за земање примероци во правец на ветерот од изворот во најблиската станбена област. Кога позадинската концентрацијата на загадувачки супстанции од средината не е позната, дополнително мерно место ќе биде поставено во главниот правец на ветерот;
- (ф) Мерните места за земање примероци, ќе бидат исто така поставени на начин кој ќе обезбеди да репрезентативни податоците р за слични локации кои не се во нивна непосредна близина, во случаи кога тоа е можно;

## 1.2 Заштита на екосистемите и на вегетација

Мерните места за земање примероци, чијашто цел е заштитата на екосистемите или на вегетацијата, треба да бидат лоцирани на оддалеченост поголема од 20 km од агломерациите или на повеќе од 5 km од другите урбанизирани подрачја, индустриски постројки или автопатишта или главни патишта со сообраќај од над 50.000 возила дневно. Вообичаено, едно мерно место за земање примероци треба да биде поставено на начин кој ќе обезбеди репрезентативни податоците за квалитетот на амбиентниот воздух во околното подрачје од најмалку 1000 km<sup>2</sup>. Во случај кога е можно министерството може да предвиди мерните места за земање примероци да бидат лоцирани на помала оддалеченост или да бидат репрезентативни за квалитетот на амбиентниот воздухот за подрачје помало од 1000 km<sup>2</sup>, при што треба да се води сметка за географските услови.

Кога е потребно заради заштита на екосистемите и вегетацијата треба да се води сметка за потребите од оценување на квалитетот на амбиентниот воздух на островот Мала Преспа.

## **2. Критериум на макролокација на мерните места за земање примероци за мерење за концентрациите во амбиентниот воздух и степенот на депозиција на арсен, никел, кадмиум, полициклични ароматични јаглеводороди.**

Локациите на мерните места треба да се определуваат така што:

- ќе обезбедуваат податоци од локации во зоните и агломерациите каде што веројатно е дека населението е директно или индиректно изложено на највисоките концентрации на загадувачки супстанции со своите просечни вредности за една календарска година;

- ќе обезбедуваат податоци на нивоа на концентрација на загадувачки супстанции

од други области во зоните и агломерациите што се репрезентативни за изложеноста на населението;

- ќе обезбедуваат податоци за депозициониот степен, што ја претставува индиректната изложеност на популацијата преку ланецот на исхрана.

Мерните места за земање примероци треба да бидат лоцирани така што ќе се избегне мерењето на многу мали микрочестички во нивната непосредна околина. Мерното место за земање примероци треба да биде репрезентативно за квалитетот на воздухот во околните области со површина не помала од 200 m<sup>2</sup> на места каде има присуство на сообраќај, барем 250 m x 250 m површина на индустриски области, и неколку квадратни километри за урбаните позадински локации.

Кога целта е да се направи проценка на позадински нивоа, локациите на мерните места за земање примероци не треба да бидат под влијание на агломерации или индустриски реони од околината, односно реони кои се наоѓаат на растојание помало неколку километри.

Кога треба да се направи проценка на индустриски извори, треба да се инсталира барем едно мерно место за земање примероци во правец на ветерот што доаѓа од изворот на најблиската резиденцијална област. Кога позадинската концентрацијата не е позната, ќе се постави дополнително мерно место за земање примероци во главниот правец на дување на ветерот. Односно, во зоните и агломерациите каде што се надминати целните вредности, мерните места за земање примероци треба да се лоцираат така што ќе може да се врши мониторинг на примената на најдобро достапните техники. Мерните местата за земање примероци, каде е можно, можат да бидат репрезентативни за слични локации кои не се наоѓаат во нивната непосредна околина. Доколку е соодветно истите треба да се лоцираат на истите мерни места за земање примероци како и оние за ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>).

### 3. Критериуми за класификација и за одредување на макролокацијата на мерните места на озон

Вид на мерно место / станица	Цели на мерењето	Репрезентативност (а)	Критериуми за макролокација
Урбана	<b>Заштита на човековото здравје:</b> да се процени изложеноста на урбаното население на озон, односно	Неколку km <sup>2</sup>	Подалеку од влијанието на емисиите, како што се сообраќајот, бензинските станици, итн.;

	каде густината на населението и концентрациите на озонот се високи и репрезентативни за изложеноста на општото население		Проветрени локации каде што можат да се измерат добро измешани нивоа; Локации, како што се станбените и комерцијалните области во градовите, парковите (подалеку од дрвата), големите улици или плоштадите со малку или без сообраќај, отворените области карактеристични за образовните, спортските или рекреативните центри
Приградска	<b>Заштита на човековото здравје и на вегетацијата:</b> за да се процени изложеноста на населението и на вегетацијата лоцирана во предградијата на еден агломерат, каде што се јавуваат највисоките нивоа на озон на кои се изложени директно или индиретно населението и вегетацијата	Неколку десетици km <sup>2</sup>	На одредена оддалеченост од областа на максималните емисии, по ветерот во главната насока на ветерот/насоки за време на услови поволни за создавање на озон; Онаму каде што населението, чувствителните култури или природните екосистеми лоцирани на надворешната граница на еден агломерат се изложени на високи нивоа на озон; Кога е соодветно, некои приградски мерни места се поставуваат спроти ветерот од областа на максимални емисии, со цел да се утврдат нивоата на озон во регионалните средини
Рурална	<b>Заштита на човековото здравје и на вегетацијата:</b>	Под-регионални	Мерните места можат да бидат лоцирани во мали

	да се процени изложеноста на населението, земјоделски култури и на природните екосистеми на подрегионалната скала на концентрации на озон	нивоа (неколку стотици km <sup>2</sup> )	населби и/или во области со природни екосистеми, шуми и земјоделски култури; Репрезентативни за озон надвор од влијанието на непосредните локални емисии, како што се индустриските инсталации или патиштата; На отворени места, но не врвовите на високите планини
Рурална позадинска	<b>Заштита на вегетацијата и на човековото здравје:</b> да се процени изложеноста на земјоделските култури и на природните екосистеми на регионалната скала на концентрации на озон како и изложеноста на населението	Регионални/национални/континентални нивоа (1000 до 10000 km <sup>2</sup> )	Мерните места лоцирани во области со мала густина на населението, на пр. природни екосистеми, шуми, оддалечени од урбаните и од индустриските области и од локалните емисии; Се одбегнуваат локации кои се предмет на локално зајакнато формирање на услови на инверзија во близина на тлото, како и врвовите на високите планини; крајбрежните места со декларирани секојдневни циклуси на ветер од локален карактер не се препорачуваат.

(а) Мерните места за земање примероци, исто така треба, тогаш кога е можно, да бидат репрезентативни за слични локации кои не се во непосредна близина.

За мерните места поставени во рурални средини, кога тоа е соодветно, локацијата се координира со барањата за мониторинг кои се определени за следење шумите.

## II Критериуми на микролокација

### 1. Критериуми на микролокација на мерните места за земање примероци за мерење за сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>), ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>), олово, јаглерод моноксид и бензен.

Следниве насочници треба да бидат запазени до оној степен до којшто тоа е изводливо:

- протокот околу влезот на сондата за земање примероци треба да биде неограничен (слободен во лак од најмалку 270°), без какви било попречувања што можат да влијаат врз протокот на воздухот во близината на приборот за земање примероци (обично на неколку метри растојание од зградите, балконите, дрвјата и другите пречки, и на најмалку 0,5m растојание од најблиската зграда, во случај на мерните места за земање примероци-репрезенти за квалитетот на воздухот на линијата на градбите);
- општо земено, влезната точка за земање примероци треба да биде на растојание од 1,5 m (зоната на дишење) и 4 m над земјата. Во некои околности, можат да бидат неопходни и повисоки позиции (до 8 m). Повисоко лоцирање може да биде соодветно и доколку мерното место е репрезент на едно големо подрачје;
- влезот на сондата не треба да биде поставен во непосредна близина на изворите, за да се избегне директно вшмукување на емисиите неизмешани со амбиентиот воздух;
- издувниот отвор на приборот за земање примероци треба да биде позициониран така што ќе се избегне рециркулирање на исфлрениот воздух во влезот на приборот за земање примероци;
- локацијата на приборите за земање примероци на сообраќајниците:
  - за сите загадувачки супстанции, мерните места за земање примероци треба да бидат на растојание од најмалку 25m од работ на големите крстосници, најмалку 4 m од центарот на најблиската сообраќајна лента и најмногу на 10m од тротоарот
  - за азот диоксидот, влезовите треба да бидат на растојание не поголемо од 5 m од рабникот на патниот коловоз,
  - за честичките и за оловото, влезовите треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезенти на квалитетот на воздухот, близу до линијата на градбите.

Можат да бидат земени предвид и следниве фактори:

- интерферентните извори;
- сигурноста;
- пристапот;



- достапноста на електричната енергија и на телекомуникациите;
- видливоста на локацијата во однос на нејзината околина;
- безбедноста на јавноста и на операторите;
- препорачливост за заедничко поставување на мерните места за земање примероци за различни загадувачи;
- планските барања.

## **2. Критериуми на микролокација на мерните места на озон**

Треба да се следат следните насочници, во онаа мерка колку што е практично:

1. Протокот околу влезната сонда за земање примероци треба да биде неограничен (слободен, во лак од најмалку 270°) без опструкции кои влијаат на протокот на воздухот во близината на апаратот за земање примероци, односно подалеку од згради, балкони, дрвја и други препреки за повеќе од двапати од висината на којашто препреката се испречува над апаратот за земање примероци.
2. Општо, влезната сонда за земање примероци треба да биде меѓу 1.5 m (зоната за дишење) и 4 m над тлото. Повисоки положби се можни за урбани станици во одредени услови и во пошумени области.
3. Влезната сонда треба да биде поставена подалеку од извори како што се печки и оџаци за согорување, и повеќе од 10 m од најблискиот пат, со зголемување на оддалеченоста како функција од интензитетот на сообраќајот.
4. Излезната цевка на апаратот за земање примероци треба да биде поставена така што ќе се избегне рецикулацијата на исфрлениот гас во влезната сонда на апаратот за земање примероци.

Следниве фактори, исто така, можат да се земат предвид:

1. изворите кои се мешаат;
2. безбедноста;
3. пристапот;
4. расположливоста со електрична енергија и телефонските комуникации;
5. видливоста на местото во однос на неговата околина;
6. безбедноста на јавноста и на операторите;
7. пожелноста за спојување на точките за земање примероци за различни загадувачи;
8. барањата за планирање

### **3. Критериуми на микролокација на мерните места за земање примероци за мерење за концентрациите во амбиентниот воздух и степенот на депозиција на арсен, никел, кадмиум, полициклични ароматични јаглеводороди.**

Треба да се следат следните упатства до таму до каде можат практично да се применат:

1. Протоколот околу влезниот отвор на пробата која се зема треба да биде непречен, без никакви обструкции кои би имале влијание врз протокот на воздух околу уредот за земање примероци (неколку метри оддалеченост од згради, балкони, дрвја и други пречки и барем на растојание од 0,5 m од најблиската зграда во случај кога мерните места за земање примероци, кои се репрезентативни за квалитетот на воздухот се наоѓаат во линија на зградата);
2. Вообичаено, влезниот отвор на мерното место за земање примероци треба да биде на висина помеѓу 1,5 и 4 m над земјата. Повисоки позиции (до 8 m) може да бидат неопходни во одредени ситуации. Повисоко позиционирање може да биде соодветно за станици кои се репрезентативни за поголема област;
3. Влезниот отвор на пробата не треба да се наоѓа во непосредна близина на извори, со цел да се избегне директен влез на емисии кои што не се измешани со амбиентниот воздух;
4. Испустот на семплерот треба да се лоцира така што ќе се избегне повторна циркулација на воздухот од испустот во влезниот отвор на пробата;
5. Мерните места за земање примероци кои се ориентирани кон сообраќајот треба да бидат на растојание од барем 25 m од работ на главните раскрсници и барем 4 m од центарот на најблиската сообраќајна лента; влезните отвори треба да бидат позиционирани така што ќе бидат репрезентативни за квалитетот на воздухот;
6. За депозитивни мерења на рурални позадински локации, треба да се применат ЕМЕП упатствата и критериумите, таму каде се практични и кога нема друго упатство во Прилозите.

Следните фактори може да се земат во предвид:

- Извори кои се мешаат;
- Безбедност;
- Пристап;
- Достапност на електрична енергија и телефонска комуникација;
- Видливост на теренот во однос на околните објекти;
- Безбедност на населението и операторите;
- Пожелност за ко-лоцирање на места за земање примероци за други загадувачки супстанции, и

– Планирани услови (барања)

### **III Документација и ревизија на изборот на мерните места**

Постапките за избор на мерните места треба целосно да се документираат во фазата на класификација со помош на средства како што се фотографии со компас од околината и со детална мапа.

Документацијата се ажурира кога мониторинг станицата односно мерното место ќе се стави во функција, ќе се прелоцира или ќе се затвори.

Мерните места треба да се ревидираат во редовни интервали со целокупната постоечка документација, за да се обезбеди дека критериумите за избор се исполнети.

Ова постапка опфаќа соодветна проверка и толкување на податоците од мониторингот во контекст на метеоролошките и фотохемиските процеси кои влијаат на концентрациите на озонот што се мерат на соодветното мерно место.

## **ПРИЛОГ 2**

### **Информација за мониторинг станици и мерни места**

Кога е тоа можно треба да се соберат што е можно повеќе податоци за следните точки кои служат како индикативни показатели:

#### **I. ИНФОРМАЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ МРЕЖИТЕ**

- Име;
- Скратен назив;
- Географски опфат (локална индустрија, град, урбана средина/проширените градови, област, регион, цела земја);
- Телото одговорно за управување со мониторинг мрежата;
- Име;
- име на одговорното лице;
- адреса;
- број на телефон и на факс, и
- основа за временската референца (според Гринич, локално)

#### **II. ИНФОРМАЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ СТАНИЦИТЕ**

##### **1. Општи информации**

- Име;
- Референтен број или шифра;
- Име на техничкото тело одговорно за станицата (доколку е некое друго, а не она што е одговорно за мрежата);
- Вид станица;
  - Сообраќајна;
  - Индустриска;
  - позадинска;
- Цел на станицата (локална, национална, ЕУ, ГЕМС, ОЕЦД, ЕМЕП...);
- Географски координати;
- Надморска височина;
- НТСЕ ниво III;
- Измерени загадувачи супстанции;
- Измерени метеоролошки параметри, и
- Други релевантни информации: доминантен правец на ветрот, односот меѓу растјанието од и висината на најблиските пречки.

##### **2. Локална средина/Морфологија на теренот**

- Видот на зоната

- урбана,
- приградска,
- рурална,
- Карактеризација на зоната
  - станбена,
  - комерцијална,
  - индустриска,
  - земјоделска,
  - природна,
- Бројот на жителите на зоната.

### **3. Главни извори на емисија**

- јавно електростопанство, заедничко производство и централно греење;
- комерцијално, институционално и станбеното согорување;
- индустриско согорување;
- производствени процеси;
- ископувањето и дистрибуцијата на фосилни горива;
- користењето растворувачи;
- патен сообраќај;
- другите мобилни извори и машинерија (треба да се конкретизира);
- третманот и депонирањето на отпад;
- земјоделство, и
- природата.

### **4. Карактеризација на сообраќајот**

(само за мониторинг станиците кои го следат загадувањето на амбиентниот воздух од сообраќајот)

- широка улица со:
  - голем обем на сообраќај (повеќе од 10 000 возила дневно),
  - просечен обем на сообраќај (меѓу 2 000 и 10 000 возила дневно),
  - мал обем на сообраќај (помалку од 2 000 возила дневно),
- тесна улица со:
  - голем обем на сообраќај (повеќе од 10 000 возила дневно),
  - просечен обем на сообраќај (меѓу 2 000 и 10 000 возила дневно),
  - мал обем на сообраќај (помалку од 2 000 возила дневно),
- кањонска улица со:
  - голем обем на сообраќај (повеќе од 10 000 возила дневно),
  - просечен обем на сообраќај (меѓу 2 000 и 10 000 возила дневно),
  - мал обем на сообраќај (помалку од 2 000 возила дневно),

- автопат:

- голем обем на сообраќај (повеќе од 10 000 возила дневно),
- просечен обем на сообраќај (меѓу 2 000 и 10 000 возила дневно),
- мал обем на сообраќај (помалку од 2 000 возила дневно),

други: раскрсница, светлосни сигнали, паркинг, автобуска станица, такси станица

### III. ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕРНИТЕ ТЕХНИКИ

- Опрема;
- Име;
- аналитички принцип;
- Карактеристики на земањето примероци;
- локација на мерното место за земање примероци (фасада на зграда, тротоар, рабник, двор);
- висината на мерното место за земање примероци;
- должината на лентата за земање примероци;
- време за интегрирање на резултатот;
- време за земање примероци;
- Калибрација;
- вид: автоматска, рачна, автоматска и рачна;
- метод, и
- фреквенција.

## ПРИЛОГ 3

### Мерење на прекурсорските супстанции на озонот

#### Цели

Главната цел на мерењата на прекурсорските супстанции на озонот е да се анализира трендот на прекурсорските супстанции на озонот, да се провери ефикасноста на стратегиите за намалување на емисијата, да се провери доследноста на регистрите за емисии и да се помогне во идентификувањето на изворите на емисии на загадувачки супстанции кои што предизвикуваат загадување.

Дополнителна цел е да се поддржи разбирањето на формирањето на озонот и процесите на ширење на прекурсорите, како и примената на фотохемиските модели.

#### Супстанции

Мерењето на прекурсорските супстанции на озонот, како минимум, мора да ги вклучува азотните оксиди (NO и NO<sub>2</sub>) и соодветните испарливи органски соединенија. Подолу е даден списокот на испарливи органски соединенија за кои се препорачува да се измерат.

	1-Бутилен	Изопрен	Етилбензен
Етан	транс-2-бутилен	n-Хексан	m+p-Ксилен
Етилен	cis-2-Бутилен	i-Хексан	o-Ксилен
Ацетилен	1.3-Бутадиен	n-Хептан	1,2,4-Триметилбензен
Пропан	n-Пентан	n-Октан	1,2,3-Триметилбензен
Пропен	i-Пентан	i-Октан	1,3,5-Триметилбензен
n-Бутан	1-Пентен	Бензен	Формалдехид
i-Бутан	2-Пентен	Толуен	Вкупни неметански јаглеводороди

#### Локација

Мерењата треба да се вршат во посебните урбани и приградски области, на сите мерни места поставени во согласност со Прилог 1 од овој правилник, и да се сметаат за соодветни во однос на гореспоменатите цели за мониторинг.

## ПРИЛОГ 4

### Мерења на мерни места на локации во рурални средини

#### А. Цели

Главна цел на мерењата на мерните места на локациите во руралните средини е да се обезбеди достапност на соодветните информации за квалитетот на амбиентниот воздух во овие средини. Овие информации се неопходни за да се проценат зголемените нивоа во позагадените области (како што се урбани средини, места поврзани со индустрија, места поврзани со сообраќајот), да се оцени можниот придонес од пренесувањето на загадувачките супстанции во воздухот од далечина, да се поддржи анализата на распределбата на изворите и за разбирањето на посебните загадувачки супстанции, како што се суспендираните честички. Овие информации се употребуваат и за моделирањето и во урбаните области.

#### Б. Супстанции

Мерењето на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) вклучува најмалку вкупна концентрација на маса и концентрациите на соодветните соединенија за да го карактеризира неговиот хемиски состав. Најмалку се вклучуваат следните видови соединенија:

SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Na <sup>+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	елементарен јаглерод (EC)
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	K <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	Mg <sup>2+</sup>	органски јаглерод (OC)

#### В. Локација

Мерењата треба да се вршат особено во области во рурални средини во согласност со Прилог 1 од овој правилник



## ПРИЛОГ 5

### Референтни методи

#### А. Референтни методи на мониторинг

**Референтни методи за мониторинг за оценување на концентрациите на сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>), ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>), олово, бензен, јаглерод монооксид, озон, арсен, кадмиум, никел, жива и полициклични ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух и депозиционите степени**

#### 1. Референтен метод за мерење на сулфур диоксид

Референтниот метод за мерење на сулфур диоксид е методот кој е опишан во МКС EN 14212:2006 „Квалитет на воздух — Стандардна метода за мерење концентрација на сулфур диоксид со ултравиолетова флуоресценција“ (идентичен со EN 14212:2005).

#### 2. Референтен метод за мерење на азот диоксид и на азотни оксиди

Референтниот метод за мерење на азот диоксид е методот кој е опишан во МКС EN 14211:2006 „Квалитет на воздух — Стандардна метода за мерење концентрација на азот диоксид и азот монооксид со хемилуминисценција“ (идентичен со EN14211:2005).

#### 3. Референтен метод за земање примероци и за мерење на олово

Референтниот метод за земање примероци на олово е опишан во оддел А, точка 4, од овој прилог. Референтниот метод за мерење на олово е методот опишан во МКС EN 14902:2006 „Стандарден метод за мерење на олово, кадмиум, арсен и никел во фракцијата ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) од суспендираните цврсти честички“ (Идентичен со EN 14902:2005).

#### 4. Референтен метод за земање примероци и за мерење на ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>)

Референтниот метод за земање примероци и за мерење на PM<sub>10</sub> е методот опишан во МКС EN 12341:2007 „Квалитет на воздух — Одредување на фракција ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) на суспендирани цврсти честички — Референтен метод и постапка на теренско испитување за прикажување на референтната еквивалентност на методите за мерење“ (идентичен со EN 12341:1998).

5. Референтен метод за земање примероци и за мерење на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>)

Референтниот метод за земање примероци и за мерење на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) е методот опишан во МКС EN 14907:2006 „Стандардна метода за гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) масена фракција од суспендираните цврсти честички“ (идентичен со EN 14907:2005).

6. Референтен метод за земање примероци и за мерење на бензен

Референтниот метод за мерење на бензен е методот опишан во МКС EN 14662:2006, делови 1, 4 и 5 „Квалитет на воздух - Стандардна метода за мерење концентрациите на бензен“ (идентичен со МКС EN 14662:2005, делови 1, 4 и 5)

7. Референтен метод за мерење на јаглерод монооксид

Референтниот метод за мерење на јаглерод монооксид е методот опишан во МКС EN 14626:2006 Квалитет на воздух - Стандардна метода за мерење концентрација на јаглерод монооксид со недисперзивна инфрацрвена спектроскопија (идентичен со МКС EN 14626:2005)

8. Референтен метод за мерење на озон

Референтниот метод за мерење на озон е методот опишан во МКС EN 14625:2006 Квалитет на воздух - Стандардна метода за мерење концентрација на озон со ултравиолетова фотометрија (идентичен со МКС EN 14625:2005)

9. Референтен метод за земање на примероци и анализа на арсен, кадмиум и никел во амбиентниот воздух

Референтниот метод за мерење на концентрациите на арсен, кадмиум и никел во амбиентен воздух се заснова на рачно земање на ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) примероци, соодветно на МКС EN 12341:2007, пропратено со растворање на пробите и анализа со Атомска Апсорпциона Спектometriја или ICP Масова Спектometriја согласно МКС EN 14902:2006.

10. Референтен метод за земање на примероци и анализа на полициклични ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух

Референтниот метод за мерење на концентрации на бензо(а)пирен во амбиентниот

воздух се заснова на рачно земање на  $PM_{10}$  примероци, соодветно на МКС EN 12341:2007. (Во отсуство на CEN стандардизираниот метод за бензо(а)пирен или други полициклични ароматични јаглеводороди се користат соодветни стандардни методи, или ISO методи како што е ISO стандардот 12884.)

11. Референтен метод за земање на примероци и анализа на жива во амбиентниот воздух

Референтниот метод за мерење на концентрациите на вкупна жива во гасовита состојба во амбиентниот воздух, ќе претставува автоматски метод заснован врз Атомска Апсорптивна Спектрометрија или Атомска Флуоресцентна Спектрометрија. Во отсуство на CEN стандардизираниот метод на земјите им е дозволено користење на национални стандардни методи, или ISO стандардизирани методи.

12. Референтен метод за земање на проби и анализа на депозиција на арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични ароматични јаглеводороди

Референтниот метод за земање на проби и анализа на депозитен арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични ароматични јаглеводороди ќе се заснова врз експозицијата на цилиндричен депозитен сад со стандардизирани димензии. Во отсуство на CEN стандардизираниот метод можат да се користат соодветни стандардни методи.

#### Б. Прикажување еквивалентност

Може да користи кој било друг метод за кој може да прикаже дека дава резултати еквивалентни на кои било резултати од методите наведени во дел А од овој прилог или, во случај на суспендирани цврсти честички, некој друг метод за кој земјата може да прикаже усогласен однос со референтниот метод. Во таков случај, резултатите постигнати со тој метод мора да се коригираат за да дадат резултати еквивалентни на оние кои би се постигнале со користење на референтниот метод.

#### В. Стандардизација

За гасовити загадувачи, зафатнината мора да се стандардизира на температура од 293 К и атмосферски притисок од 101,3 кПа. За суспендирани честички и за супстанции во честичките кои треба да се анализираат (на пр. олово), зафатнината на земањето примероци упатува на амбиентните услови во смисла на температурата и на атмосферскиот притисок на датумот на мерењата.

#### Г. Воведување нова опрема

Секоја нова опрема што се набавува за спроведување на мерењата на загадувачките супстанции кои се определени со овој правилник, треба да е во согласност и да може да ги применува наведените референтни методи во овој прилог.

#### Д. Меѓусебно признавање на податоците од други држави

Признавањето на податоците добиени од мониторинг што се спроведува во друга држава, ќе биде одобрено само доколку извештаите од мониторингот или испитувањата се издадени од лаборатории, од други држави, кои се акредитирани за ЕН ИСО 17025 за извршување на такво испитување.

## ПРИЛОГ 6

### 1. Критериуми за утврдување на минималниот број фиксни мерни места за земање примероци за концентрациите на сулфур диоксид (SO<sub>2</sub>), азот диоксид (NO<sub>2</sub>), азотни оксиди, ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>), ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>), олово, бензен и јаглерод моноксид во амбиентниот воздух

I. Минималниот број на фиксни мерни места за земање примероци за оценување на усогласеноста со граничните вредности за заштита на човековото здравје и прагови за алармирање во зоните и агломерациите каде што мерењата од фиксни мерни места се единствен извор на информации за оценка на квалитетот на амбиентниот воздух се определува согласно следните параметри:

(а) Дифузни извори

Население во агломерации или во зони (илјади)	Доколку максималните концентрации го надминуваат горниот праг на оценување <sup>(1)</sup>		Доколку максималните концентрации се меѓу горниот и долниот праг на оценување	
	Загадувачки супстанции освен ЦЧ (PM)	ЦЧ (PM) <sup>(2)</sup> (Вкупно за ЦЧ <sub>10</sub> (PM <sub>10</sub> ) и ЦЧ <sub>2,5</sub> (PM <sub>2,5</sub> ))	Загадувачки супстанции освен ЦЧ (PM)	ЦЧ (PM) <sup>(2)</sup> (Вкупно за ЦЧ <sub>10</sub> (PM <sub>10</sub> ) и ЦЧ <sub>2,5</sub> (PM <sub>2,5</sub> ))
0-249	1	2	1	1
250-499	2	3	1	2
500-749	2	3	1	2
750-999	3	4	1	2
1 000-1 499	4	6	2	3
1 500-1 999	5	7	2	3
2 000-2 749	6	8	3	4
2 750-3 749	7	10	3	4
3 750-4 749	8	11	3	6
4 750-5 999	9	13	4	6
≥ 6 000	10	15	4	7

(1) За азот диоксид, суспендирани цврсти честички, бензен и јаглерод моноксид: се вклучува најмалку едно мерно место во урбана средина и едно мерно место за мерење на загадувањето од сообраќајот под услов ова да не го зголеми бројот на мерните места за земање примероци. За овие загадувачки супстанции, вкупниот број на мерни места во урбана средина и вкупниот број на мерни места замониторинг на загадувањето од сообраќајот не треба да се разликува за повеќе од 2 станици споредено со бројот на мерните места со поглавје 1, дел I (а) од овој прилог. Локациите на мерните места за земање примероци со надминувања на граничната вредност за ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) во последните три години, се задржуваат, освен ако не е потребно преместување поради посебни околности, а особено заради развој на просторот.

(2) Во случај кога ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) и ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) се мерат во согласност со Прилог 5 од овој правилник во иста мониторинг станица, истите се сметаат за две одделни мерни места за земање примероци. Вкупниот број мерни места за земање примероци за ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) и ЦЧ<sub>10</sub> (PM<sub>10</sub>) не треба да се разликува за повеќе од 2 мерни места споредено со поглавје 1, дел I (а) од овој прилог. Бројот на мерните места за земање примероци за ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) во урбана средина на агломерациите и урбаните области треба да се во согласност со барањата од поглавје II од овој прилог.

#### *(б) Точкасти извори*

За оценување на загадувањето во близината на точкастите извори, бројот на фиксните мерните места за земање примероци треба да се пресмета така што ќе се земаат предвид густините на емисиите, веројатните модели на распределба на загадувањето на амбиентниот воздух и потенцијалната изложеност на населението.

II. Минимален број на мерни места за земање примероци за оценување на усогласеноста со целта за намалување на изложеноста на ЦЧ<sub>2,5</sub> (PM<sub>2,5</sub>) за заштита на човековото здравје се определува според следните параметри:

Се поставува едно мерно место за земање примероци на милион жители во агломерации и во дополнителни урбани области во кои живеат повеќе од 100.000 жители. Овие мерни места за земање примероци можат да се совпаднаат со местата за земање примероци во согласност со поглавје I од овој прилог.

III. Минимален број на фиксни мерни места за земање примероци за оценување на усогласеноста со критичните нивоа за заштита на вегетацијата во зони кои не се агломерации се определува според следните параметри:

Доколкумаксималните концентрации го надминуваат горниот праг за оценување	Доколкумаксималните концентрации се меѓу горниот и долниот праг за оценување
1 мерно место на секои 20.000 km <sup>2</sup>	1 станица на на територијата на Република Македонија

## 2. Критериуми за одредување на минималниот број фиксни мерни места за земање примероци за мерење на концентрациите на озонот

I. Минималниот број фиксни мерни места за оценка на квалитетот во поглед на сообразноста со целните вредности, долгорочните цели и прагот за информирање и алармирачкиот праг, каде што постојаното мерење е единствениот извор на информации се определува според следните параметри:

Население (×1 000)	Агломерации (урбани и приградски) (а)	Други зони (приградски и рурални) (а)	Рурална позадинска
< 250		1	1 мерно место на територијата на Република Македонија
< 500	1	2	
< 1000	2	2	
< 1500	3	3	
< 2000	3	4	
< 2750	4	5	
< 3750	5	6	
> 3750	1 дополнително мерно место за 2 милиона жители	1 дополнително мерно место за 2 милиона жители	

(а) Најмалку 1 мерно место во приградските области, каде постои веројатност за појава на највисока изложеност на населението. Во

агломерациите најмалку 50% од мерните места треба да бидат лоцирани во приградските области.

(б) За комплексни терени се препорачува 1 мерно место на 25000 km<sup>2</sup>.

II. Минималниот број на фиксни мерни места за зоните и за агломерациите што ги постигнуваат долгорочните цели, се определува според следните параметри:

Бројот на мерните места за озонот, во комбинација со другите средства за дополнителна оценка како што е моделирањето на квалитетот на воздухот и мерењата на азот диоксидот, мора да бидат доволни за да се испита трендот на загадување со озон и да се провери сообразноста со долгорочните цели. Бројот на мерните места лоцирани во агломерациите и во другите зони може да се намали на една третина од бројот наведен во Дел I од ова поглавје. Во случај кога информациите од фиксните мерни места се единствениот извор на информации, треба да се задржи најмалку едно мерно место. Доколку, во зоните каде што постои дополнително оценување, резултат е тоа што во зоната нема други мерни места, координацијата со бројот на мерните места во соседните зони мора да обезбеди соодветна оценка на концентрациите на озонот во споредба со долгорочните цели. На територијата на Република Македонија треба да има една рурална позадинска станица.

### **3. Критериуми за одредување на бројот на фиксни мерни места за земање примероци од амбиентен воздух за одредување на концентрациите на арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен во амбиентниот воздух**

I. Минималниот број на фиксни мерни места за земање примероци за оценка на усогласеноста со целните вредности за заштитата на човековото здравје во зоните и агломерациите каде што мерењата од фиксни мерни места се единствен извор на информации за оценка на квалитетот на амбиентниот воздух, се определува согласно следните параметри:

*(а) Дифузни извори*

Популација на зони и агломерации (илјада)	Доколку максималните концентрации го надминуваат горниот праг на оценка (*)	Доколку максималните концентрации се помеѓу долниот и горниот праг на оценка
---	---	--



	As, Cd, Ni	B(a)P	As, Cd, Ni	B(a)P
0-749	1	1	1	1
750-1999	2	2	1	1
2000-3749	2	3	1	1
3750-4749	3	4	2	2
4750-5999	4	5	2	2
≥ 6000	5	5	2	2

(\*) Да се вклучи барем едно мерно место во урбана - позадинска средина и едно мерно место коешто го следи загадувањето од сообраќајот за бензо(а)пирен, но не го зголемува бројот на мерни места за земање примероци

*(б) Точкасти извори*

За оценка на загадувањето во околината на секој точкаст извор треба да се одреди бројот на фиксни мерни места за земање примероци, земајќи ја во предвид густината на емисиите, веројатниот шаблон на дистрибуција на загадувањето на амбиентниот воздух и потенцијалната изложеност на популацијата.

Мерните места за земање примероци треба да бидат позиционирани така што ќе може да се врши мониторинг на примената на најдобро достапните техники.

**ПРИЛОГ 7****Доставување на информации до Европската агенција за животна средина (во натамошниот текст: ЕЕА) и Европската Комисија за Озон****I. Информации што треба да се поднесат до ЕЕА и Европската Комисија**

Табелата што следува го пропишува видот и количеството податоци кои Министерството за животна средина и просторно планирање треба да ги поднесе до ЕЕА:

	Вид мерно место / станица	Ниво	Период за кој се пресметува средната вредност/акумулативен период	Привремени податоци за секој месец од април до септември	Извештај за секоја година
Праг за информирање	Секоја	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 час	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, вкупниот број часови со надминување, максималната вредност на озонот во период од 1 час и поврзаните вредности на азот диоксид, кога е потребно, —месечна максимална вредност за озонот за 1 час	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, вкупниот број часови со надминување, максималната вредност на озонот во период од 1 час и поврзаните вредности на азот диоксид, кога е потребно;
Праг на алармирање	Секоја	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 час	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, вкупниот број часови со надминување, максималната вредност на озонот во период од 1 час и поврзаните вредности на азот диоксид, кога е потребно,	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, вкупниот број часови со надминување, максималната вредност на озонот во период од 1 час и поврзаните вредности на азот диоксид, кога е потребно;

Заштита на човековото здравје	Секоја	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 часа	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, осумчасовната максимална вредност (б)	— за секој ден со надминувањето(ата): датумот, осумчасовната максимална вредност (б)
Заштита на вегетацијата	Во предградија и во урбани средини	AOT40 (a) = 6000 $\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$	1 час, акумулирано од мај до јули	—	Вредност
Заштита на шумите	Во предградија и во урбани средини	AOT40 (a) = 20000 $\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$	1 час, акумулирано од април до септември	—	Вредност
Материјали	Секоја	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 година	—	Вредност

- (а) Види дефиниција на AOT40 во Правилникот за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник на Р.М. бр.82 од 2006)
- (б) Максимална дневна осумчасовна средна вредност (види дел од Прилог 1, поглавје Б дел 1 од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки суспензии во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Р.М бр50 од 2005)).

Како дел од годишното известување, мора да се обезбедат, следните информации, доколку не се доставени сите расположливи часовни податоци за озонот, азот диоксидот и азотните оксиди за предметната година: - за озонот, азот диоксидот, азотните оксиди и зборовите за озон и за азот диоксид (додадени како делови по милион и изразени во  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  озон) максималната вредност, 99,9-та, 98-та, 50-та процентуалност и годишната средна вредност и бројот на валидните податоци од часовните серии;

- максималната вредност, 98-та, 50-та процентуалност и годишната средна вредност од сериите на дневни осумчасовни максимални вредности за озон.

Податоците поднесени во месечните извештаи се сметаат за прелиминарни и треба да се ажурираат, доколку е неопходно, во последователните поднесувања.

**ПРИЛОГ 8****Список на загадувачки супстанции, статистички параметри и мерни единици**

## 1. Загадувачки супстанции, мерни единици и време на утврдување на просек

Реден Бр.	ISO шифра (1)	Формула	Име на загадувачка супстанца	Мерни единици (2)	Просек за (3)
1	01	SO <sub>2</sub>	Сулфурдиоксид	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
2	03	NO <sub>2</sub>	Азотдиоксид	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
3	24	PM <sub>10</sub>	суспендирани честички (<10 µm)	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
4	39	PM <sub>2,5</sub>	суспендирани честички (<2,5 µm)	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
5	22	SPM	суспендирани честички (целосно)	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
6	19	Pb	Олово	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
7	08	O <sup>3</sup>	Озон	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
8	V4	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Бензен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
9	04	CO	Јаглеродмонооксид	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
10	82	Cd (7)	Кадмиум	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
11	80	As	Арсен	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
12	87	Ni	Никел	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
13	85	Hg	Жива	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
14	11	BS	црн чад	µg/m <sup>3</sup>	24 ч

15	35	NO <sub>x</sub>	азотни оксиди изразени како NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
16	V8	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	етан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
17	V9	H <sub>2</sub> C=CH <sub>2</sub>	етан (етилен)	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
18	V3	HC=CH	етан (ацетилен)	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
19	VN	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	пропан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
20	VP	CH <sub>2</sub> =CH-CH <sub>3</sub>	пропен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
21	V6	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub>	n-бутан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
22	V5	H <sub>3</sub> C-CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	изобутан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
23	V1	H <sub>2</sub> C=CH-CH <sub>2</sub> - CH <sub>3</sub>	1-бутен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
24	V2	H <sub>3</sub> C-CH=CH-CH <sub>3</sub>	транс-2-бутен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
25	V7	H <sub>3</sub> C-CH=CH-CH <sub>3</sub>	цис-2-бутен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
26	V0	CH <sub>2</sub> =CH- CH=CH <sub>2</sub>	бутадиен 1,3	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
27	VK	H <sub>3</sub> C-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>	n-пентан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
28	V1	H <sub>3</sub> C-CH <sub>2</sub> - CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	изопентан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
29	VL	H <sub>2</sub> C=CH-CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	1-пентен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
30	VM	H <sub>3</sub> C-HC=CH- CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	2-пентен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
31	VF	H <sub>2</sub> C=CH-	изопрен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч

		$C(CH_3)=CH_2$			
32	VD	$C_3H_{14}$	n-хексан	$\mu g/m^3$	24 ч
33	нема	$(CH_3)_2-CH-CH_2-CH_2-CH_3$	i-хексан	$\mu g/m^3$	24 ч
34	VC	$C_7H_{16}$	n-хептан	$\mu g/m^3$	24 ч
35	VH	$C_8H_{18}$	n-октан	$\mu g/m^3$	24 ч
36	VG	$(CH_3)_3-C-CH_2-CH-(CH_3)_2$	изооктан	$\mu g/m^3$	24 ч
37	VQ	$C_6H_5-CH_3$	толуен	$\mu g/m^3$	24 ч
38	VA	$C_6H_5-C_2H_5$	етилбензен	$\mu g/m^3$	24 ч
39	VU	$m,p-C_6H_4(CH_3)_2$	m,p-ксилен	$\mu g/m^3$	24 ч
40	VV	$o-C_6H_4-(CH_3)_2$	o-ксилен	$\mu g/m^3$	24 ч
41	VS	$C_6H_3-(CH_3)_3$	1,2,4-триметилбензен	$\mu g/m^3$	24 ч
42	VR	$C_6H_3(CH_3)_3$	1,2,3- триметилбензен	$\mu g/m^3$	24 ч
43	VT	$C_6H_3(CH_3)_3$	1,3,5- триметилбензен	$\mu g/m^3$	24 ч
44	VB	HCHO	формалдеhid	$\mu g/m^3$	1 ч
45	20	THC (NM)	целосно неметански јаглеводороди изразено како C	$\mu g/m^3$	24 ч
46	10	SA	јака киселост изразено како SO <sub>2</sub>	$\mu g/m^3$	24 ч
47	нема	PM <sub>1</sub>	суспендирани честички (<1 μm)	$\mu g/m^3$	24 ч
48	16	CH <sub>4</sub>	метан	$\mu g/m^3$	24 ч

49	83	Cr	хром	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
50	90	MN	манган	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
51	05	H <sub>2</sub> S	сулфурводород	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
52	нема	CS <sub>2</sub>	јаглероддисулфид	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
53	нема	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -CH=CH <sub>2</sub>	стирен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
54	нема	CH <sub>2</sub> =CH-CN	акрилонитрил	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
55	H3	C1CHCCl <sub>2</sub>	трихлоретилен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
56	H4	C <sub>2</sub> C <sub>14</sub>	тетрахлоретилен	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
57	нема	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	дихлорметан	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
58	P6	BaP	бензо(а)пирен	ng/m <sup>3</sup>	24 ч
59	нема	VC	винилхлорид	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
60	09	PAN	пероксиацетилнитрат	µg/m <sup>3</sup>	1 ч
61	21	NH <sub>3</sub>	амонијак	µg/m <sup>3</sup>	24 ч
62	нема	таложeње на азот	влажно таложeње на азот изразено како N	mg/(m <sup>2</sup> * месец)	1 месец
63	нема	таложeње на сулфур	влажно таложeње на сулфур изразено како S	mg/(m <sup>2</sup> * месец)	1 месец

(<sup>1</sup>) МКС ИСО 7168-2: 2006.

(<sup>2</sup>) За секоја пријавена вредност користете најмалку две цифри, на пример, 1,4 mg/m<sup>3</sup> or 21 µg/m<sup>3</sup>.

(<sup>3</sup>) Кај некои мерни техники, времето потребно за земање примероци може да се движи од неколку минути до неколку недели. Во таков случај, вредностите со различни времиња на утврдување на средната вредност што се разликуваат од оние наведени во оваа колона можат да се пријават, при што ќе се наведе вистинскиот период за утврдување на средната вредност.

## **2. Податоци, пресметани во текот на календарската година, што треба да се испратат на Европската комисија**

Министерството за животна средина и просторно планирање испраќа необработени податоци или необработени податоци и статистички податоци.

Во случај да се доставуваат необработени податоци и статистички податоци, задолжителни се следниве статистички податоци.

– За загадувачките супстанции од 1 до 61:

аритметичката средина, средната вредност, процентуалноста од 98% (и 99,9, што може да се пренесе на доброволна основа за загадувачките супстанции за коишто средината е пресметана повеќе од 1 час), и максимумот пресметан од необработените податоци што кореспондираат со препорачаното време за утврдување на просекот, дадени погоре во табелата,

– За загадувачките супстанции 62 и 63:

Вкупното месечно таложеење, пресметано од необработените податоци што кореспондираат со препорачаното време за утврдување на средната вредност, дадено во табелата погоре.

У процентуалноста треба да се селектира од реално измерените вредности. Сите вредности треба да се наведени во растечка низа:

$$X1 \leq X2 \leq X3 \leq \dots \leq Xk \leq \dots \leq XN-1 \leq XN$$

У процентуалноста е концентрацијата  $X_k$ , каде што вредноста  $k$  се пресметува на следниов начин:

$$k = (q \times N)$$

каде што  $q$  е еднакво на  $y/100$ , а  $N$  е бројот на реално измерените вредности.

Вредноста на  $(q \times N)$  треба да се заокружи до најблискиот цел број.

Сите резултати треба да се изразат во следниве услови на температура и притисок: 293 К и 101,3 kPa, освен за загадувачките супстанции 62 и 63.



**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
2698.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Јурумлери - Општина Гази Баба.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Јурумлери, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17457/2  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2699.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Требиште - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Требиште, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17830/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2700.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Отовица - Општина Велес.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Отовица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17831/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2701.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Бороец - Општина Струга.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Бороец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17832/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2702.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Јурумлери - Општина Гази Баба.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Јурумлери, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17833/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2703.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Бороец - Општина Струга.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Бороец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-17834/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**2704.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Отовица - Општина Велес.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Отовица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17835/1  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2705.**

Врз основа на чл. 42 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија на четириесет и четвртата седница одржана на 12.11.2009 година, донесе

**ОДЛУКА****I**

За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, за време од 4 (четири) години е избран:  
- Благој Георгиев.

**II**

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за време од 4 (четири) години е избран:  
- Јован Илиевски.

**III**

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје за време од 4 (четири) години е избран:  
- Марко Зврлевски

## IV

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола за време од 4 (четири) години е избран:

- Петар Аневски.

## VI

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани за време од 4 (четири) години е избран:

- Миле Костадинов.

## VII

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово за време од 4 (четири) години е избран:

- Горан Пешевски.

## VI

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево за време од 4 (четири) години е избрана:

- Виолета Стојановска.

## VII

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци за време од 4 (четири) години е избран:

- Крсте Кулев.

## VIII

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево за време од 4 (четири) години е избрана:

- Николина Попчевска.

## IX

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар за време од 4 (четири) години е избран:

- Намик Даци.

## X

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен за време од 4 (четири) години е избран:

- Рецаил Шерифовски.

## XI

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка за време од 4 (четири) години е избран:

- Иван Јакимовски.

## XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

СОИ бр. 11/09  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
Елена Гошева, с.р.

## 2706.

Врз основа на чл. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на четириесет и четвртата седница одржана на 12.11.2009 година, донесе

## О Д Л У К А

## I

За јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија се избираат:

1. Неџат Елези,
2. Ферат Елези.

## II

За јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство во Скопје се избираат:

1. Соња Симовска,
2. Сузана Салиу,
3. Валентина Стојановска.

## III

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:

1. Марија Демирева Панајотова,
2. Жаклина Јосифоска.

## IV

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес се избира:

1. Анастасија Миланова.

## V

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар се избира:

1. Неат Црој.

## VI

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

СОИ бр.12/09  
12 ноември 2009 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
Елена Гошева, с.р.

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Издание	Цена денари	Р.бр	Издание	Цена денари
1	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	23	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
2	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	24	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004.	
3	Спорот за негово меѓу Грција и Македонија - студентски проект -	800,00	а)	I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градоот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
4	Закон за кривичната постапка (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетска дејност)	210,00
5	Закон за парничната постапка (издание 2008)	350,00	в)	III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00
6	Закон за извршување (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00
7	Закон за катастар на недвижности (издание 2008)	200,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
8	Закон за работните односи (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	25	Збирка на прописи (Законите за: градење; просторно и урбанистичко планирање; животната средина), (редакциска), 2005	210,00
9	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	26	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
10	Закон за безбедноста на сообраќајот на патништата (редакциска збирка), 2007	400,00	27	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
11	Закон за нотаријатот (издание 2007)	250,00	28	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
12	Закон за банките (издание 2007)	300,00	29	Закон за високото образование, 2008	200,00
13	Закон за заштита од бучава во животна средина (издание 2007)	100,00	30	Закон за поштенските услуги, 2008	150,00
14	Закон за Државното правобранителство (издание 2007)	50,00	31	Закон за вонпарнична постапка, 2008	200,00
15	Закон за управните спорови (издание 2007)	80,00	32	Закон за јавните патништа, 2008	120,00
16	Закон за сопственост и други стварни права (издание 2007)	150,00	33	Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, 2008	150,00
17	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	34	Закон за договорен залог, 2008	150,00
18	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00	35	Закон за основното образование, 2008	200,00
19	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00	36	Закон за јавна чистота, 2008	100,00
20	Закон за минералните сировини (издание 2007)	120,00	37	Закон за водите, 2008	300,00
21	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	38	Збирка на прописи за судовите, (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	Изборен законик (редакциски пречистен текст), 2008	200,00	39	Збирка на прописи за безбедност и здравје при работа, 2009	200,00
			40	Лексикон на поими во јавните набавки, 2009	400,00
			41	Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, 2009	150,00
			42	Закон за азил и привремена заштита, 2009	150,00
			43	Закон за семејството, 2009	250,00
			44	Закон за просторно и урбанистичко планирање, 2009	200,00

### ПОРАЧКА БР. 138

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци;  
р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци;  
р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по  
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс  
број + 389-2-551-24-01.

Порачател: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Потпис на порачателот

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 година. (М.П.)



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009138